

Револуцијата во кома

„Шарените“ се сончаат, СЈО
ќе ја одржува кризата во живот

Црни сценарија

Кој бара промена на
балканските граници?

Кризата има решение

Со нов договор за да
преживее Пржино

Република

бр. 198, година V ■ петок, 17 јуни 2016 година ■ цена: 50 денари

**ЕКОНОМСКИТЕ РЕФОРМИ
ПОСИЛНИ ОД ПОЛИТИЧКАТА КРИЗА**

**МАКЕДОНИЈА СО
ИСТОРИСКИ НАЈНИСКА
НЕВРАБОТЕНОСТ
ОД 24,5%**





Innovation
that excites

NISSAN QASHQAI
ПИОНЕР И ЛИДЕР ВО КЛАСАТА,
2,5 МИЛИОНИ СОПСТВЕНИЦИ
И ВНЕ!



ГРАТИС пакет 360° во вредност од 4.400€*!

Пакет 360° вклучува:

Nissan Connect (7" екран чувствителен на допир со комбинација на аудио, навигациски и комуникациски можности), Пакет сигурност (систем за автоматско препознавање на патни знаци, систем за предупредување при напуштање на возната лента, автоматско вклучување-исклучување на долги светла, предни и задни паркинг сензори, систем за одбегнување на фронтален судар, самозатемнувачки ретровизор), алуминиумски фелни 18", затемнети стакла, интелигентен клуч со Start/Stop функција на моторот, Around view monitor - 4 камери околу возилото + метална боја.



Скупи бр. 14, Скопје, тел: 02/511 11 30
02/511 11 31
www.nissan.mk

*4.400 € - 272.800 ден.

** Комплетната понуда за моделот може да ја добиете во салонот на Nissan.

Република
www.republika.mk

ВОВЕД

„Шарените“ се сончаат, СЈО ќе ја одржува кризата во живот

6

НАСТАН НА НЕДЕЛАТА

Најуспешниот министер за финансии во историјата на Македонија се повлече од здравствени причини

7

АКТУЕЛНО

Со нов договор за да преживее Пржино

15

АКТУЕЛНО

Македонските топоними и грчкиот национализам

19

ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА

Мирјана Најчевска

20

СВЕТ

Брегзит: Берлин може да загуби сè ако Британија ја напушти ЕУ

26

ЗДРАВЈЕ

д-р Дејан Филиповиќ,
специјалист дерматолог

32

КУЛТУРА | ИНТЕРВЈУ

Зоран Пејковски

40

СПОРТ | ФУДБАЛ

Давид Бабунски

54

ДНИД Прва Република
ДООЕЛ Скопје

бул. Илинден бр. 9
1000 Скопје
republika@republika.mk
contact@republika.mk
sport@republika.mk

Директор: **Доне Донеvски**

Маркетинг:

Стојан Георгиеvски,
Габриела Мирчески
тел. 02 / 32 99 999
факс. 02 / 32 99 998

Издавач / редакција: **ДНИД Прва Република ДООЕЛ Скопје**
бул. Илинден бр. 9, 1000 Скопје

ж-ска: 500-0000007811-68
депонент банка: Стопанска Банка АД Битола

Претплата: тел. 02/3089-306

www.republika.mk ■ facebook.com/nedelnikrepublika



Колумна

8

Кој бара промена на
балканските граници?



11


Анализа

Кога индициите ќе стивнат,
останува само голотијата на СЈО



22

Македонија со историски
најниска невработеност



29

Репортажа

Старата железничка
станица во Стоби

Главен и одговорен уредник: **Ненад Мирчески**

Заменик главен и одговорен уредник: **Билјана Зафорова**

Редакција и соработници:

Александра Мазнева - Бундалевска, Невена Поповска,
Марина Костовска, Наум Стоилковски, Александрија Стевковска,
Бојан Момировски, Кристина Николова Кузмановски, Катерина Митиќ

Колумнисти: **Горан Момировски, Љупчо Цветановски**

Соработници: **Никола Петковски, Димитар Љоровски Вамваковски**

Лектори: **Анета Љубециќ, Тања Стевановска**

Фотографија: **Александар Ивановски**

Графички дизајн: **Никса Георгиевски, Билјана Неделковска**

Печати: **Графички Центар Скопје, ул. Скупи 6.б.**

Испечатени примероци: **4.000**

Датум на печатење: **15 јуни 2016**

Р ФОТО НА НЕДЕЛАТА



ФУДБАЛСКА ТРЕСКА ВО ЕВРОПА





РЕВОЛУЦИЈАТА ВО КОМА

„Шарените“ се сончаат, СЈО ќе ја одржува кризата во живот

Нена Мирчевски | главен и одговорен уредник

Откако „шарените“ се распуштија, а револуцијата беше ставена во мирување, Специјалното обвинителство повторно ја добива главната улога во одржување на вештачката политичка криза. Во текот на летото, додека платениците на Сорос ги трошат парите од револуцијата на „заслужен одмор“, „специјалните“ Катица, Ленче и Фатиме ќе имаат тешка задача да ја одржат во живот комираната револуција. Преку постојан јавен притисок упатен директно до врвот на ВМРО-ДПМНЕ и преку постојано деградирање на судовите, повторно се обидуваат да ја продолжат хајката, да ги прикријат скандалите поврзани со работата на СЈО, но во исто време и да го оправдаат неуспехот на обвинителството, кое не може да испорача квалитетно обвинение поткрепено со силни докази. Во недостиг од аргументи, нивните настапи се сведуваат на гола политичка битка, која не е ништо друго освен продолжение на минатогодишните прес-конференции на СДСМ на кои Заев ги презентираше нелегално прислушувани материјали.

Додека Специјалното обвинителство мака мачи да му испорача резултати на налогодавецот, „специјалните“ не покажуваат ни најмал интерес да ги оправдаат своите високи плати и да ја исполнат примарната цел на своето постоење – расчистување на аферата со прислушувани разговори, како и утврдување на одговорноста на обвинетите во случајот „Пуч“. Пред народот молчат за прислушувањето, за разговорите, за обвинетите и за нивните налогодавци, но затоа редовно парадират по странските амбасади каде

што реферираат за одработеното. Очигледно, и ним како и на Соросовите платеници воопшто не им е важно мислењето на граѓаните сè додека „чадорот“ им обезбедува баснословни плати и хонорари за спроведување на партискиот прогон кон членови на ВМРО-ДПМНЕ.

Барањето на „шарените“ Уставниот суд да се изјасни за легитимноста на СЈО останува како уште една форма за заматкување на јавноста дека ете, обвинителството работело под постојана закана, но и како притисок врз судиите да донесат политичка одлука со која повторно, по којзнае кој пат, треба да се погази Уставот. Сепак, и овие, како и сите претходни барања на овие хулигани и платеници, ни од далеку не наидуваат на одобрение кај пошироката јавност, напротив, дополнително го зголемуваат револтот кај граѓаните и ја разобличуваат маската на таканаречените „борци за демократија“.

Во меѓувреме, „шарените“ веќе ги спакуваа куферите за на плажа, а Заев и соработниците од СДСМ продолжуваат да коленичат пред странските дипломати од кои бараат да им помогнат повторно да се вратат на власт без дозвола од народот. За таа цел постојано преку своите медиумски труби информираат за некакви лидерски средби на кои би се договориле некакви „брзи избори“, кои би ги организирала некаква нова техничка влада. Во исто време, ниту Заев, ниту кој било од неговата партија, за жива глава не сака да даде цврсти гаранции дека СДСМ ќе излезе на избори на датум што тој самиот ќе го одбере. Исто така, ниту еден од редовите на опозицијата не помислува да објави

конкретен и конструктивен предлог за реформи што би биле во функција на брзи и веродостојни избори. Повеќе од очигледно е дека „брзите избори“ се само изговор за заземање на дел од министерствата, кои, судејќи од претходното искуство, повторно би ги користеле за лична и за партиска цел.

Од Заев и од другите во раководството на СДСМ никој не очекува да ја променат реториката и пристапот во решавањето на кризата затоа што досега се покажа дека нивната деструктивност наидувааше на поддршка од страна на дипломатите. Сепак, доколку меѓународната заедница не планира целосно да ги потроши кредибилитетот и поддршката на македонските граѓани, потребно е итно да покаже дека има сериозна намера, конечно, да помогне за да се стави крај на кризата и целосно да се исполни Договорот од Пржино. Нивната искрена посветеност за решавање на проблемот ќе се види само ако помогнат во обезбедување услови граѓаните на Македонија сами да ја изберат својата власт. Во ниту еден друг случај нивното мешање во внатрешните работи на државата нема да биде оценето како добронамерно и полезно.



НАЈУСПЕШНИОТ МИНИСТЕР ЗА ФИНАНСИИ ВО ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА СЕ ПОВЛЕЧЕ ОД ЗДРАВСТВЕНИ ПРИЧИНИ

Поради здравствени причини Зоран Ставрски поднесе оставка од позицијата вицепремиер и министер за финансии во Владата на Република Македонија. Ставрски е дел од Владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ од 2006 година на позицијата потпретседател задолжен за економски прашања, а од 2009 година и на позицијата министер за финансии. Тој со својата работа и постигнати резултати останува запаметен како еден од најуспешните македонски министри, кој со својата економска политика направи значителни достигнувања и суштински реформи, кои државата ја ставија на мапата на меѓународните економски текови и процеси.

За време министерскиот мандат на Ставрски се постигнаа најзначајните и забележителни резултати во клучните области на економијата, намалување на невработеноста, привлекувањето странски инвестиции, поддршка на домашната економија, подигнување на стандардот на граѓаните.

Благодарение на работата на Ставрски и на економскиот тим, Македонија е четврта земја според ниска задолженост во Европа според Евростат, и тоа во време кога сè уште се отплаќаат повеќе од 40 кредити земени во времето на СДСМ. Паралелно со ова, во земјата се вложуваат стотици милиони евра во обновување и за изградба на нова инфраструктура, за земјоделството, здравството, образованието и за другите сфери.

Македонија се најде и на високото 12. место во целиот свет и на највисокото место во регионот според извештајот „Дуинг бизнис“ на Светска банка во кое се мерат олеснувањата за водење бизнис во економиите. „Дуинг бизнис“ опфаќа рангирање на вкупно 189 економии од целиот свет.

Рекордно ниското ниво на невработеноста е, можеби, највпечатливиот позитивен резултат на работата на Ставрски и на економскиот тим: таа е намалена од 38 проценти во време

на СДСМ, на историски 24,5 проценти во првиот квартал на 2016 година. Забележително е и покачувањето на просечната нето-плата во Македонија – во декември 2015 година просечната нето-плата изнесува 22.715 денари, што е зголемување за 67 проценти во споредба со септември 2006 година, кога изнесуваше 13.603 денари. Исто така, за првпат во Македонија со закон се утврди висината на минимална плата. Во март 2014 година, минималната плата се зголеми од 8.050 на 8.800 денари, од март 2015 минималната плата изнесуваше 9.590 денари, а од јануари 2016 година минималната плата изнесува 10.080 денари.

Странските директни инвестиции во земјата кумулативно, за периодот 2007-2015 година, достигнаа 2.281 милиони евра и се повисоки за 1.498 милиони евра во однос на периодот 2003-2006 година.

Успехот на Ставрски и на економскиот тим е дотолку поголем што сите овие резултати се постигнати во време кога во светот царуваше големата економска криза, во Европа беснееше должничката криза, а на домашната сцена повеќе од две години на сила е политичката криза креирана од СДСМ, која директно влијае и врз економијата и нејзиниот пораст. ■

КОЈ БАРА ПРОМЕНА НА БАЛКАНСКИТЕ ГРАНИЦИ?

Поминаа пет дена од предвидувањето на поранешниот директор на Одделот за Балкан во Централната американска разузнавачка агенција (ЦИА) дека на регионот му следува прекројување на границите. Досега ниту една американска амбасада не ги коментираше анализите на Стив Мајер, човек што добро ги познава состојбите во регионот и американските интереси во него, но уште подобро знае каква реакција ќе предизвикаат неговите предвидувања

Пишува | Горан Момирски

Кога во 2012 година Американецот Стив Мајер предвиди распад на Босна и Херцеговина на две или три држави, американската амбасада во Сараево се ограда од неговите изјави и јасно порача дека ставовите на Мајер се негови лични анализи кои во никој случај не треба да се поврзуваат со официјалната американска политика во регионот. Сега тоа не се случи. Амбасадите на САД во Белград, Сараево, Загреб, Приштина, Тирана и во Скопје го премолчеа црниот сценарио на нивниот некогаш разузнавач со висока позиција во ЦИА. Молчењето на американската дипломатија може да се толкува како игнорирање на сенилниот професор кој во залезот на својата кариера се обидува да предизвика врева и медиумски наслови, но не се малкумина тие што веруваат дека изјавите на Мајер и молчењето на американската амбасада се дел од играта во која на регионот му се испраќаат пораки.

Мислењето на Мајер, кој сега е професор, може да се отфрли како став на фрустриран функ-

ционер на ЦИА за состојбите во регионот, кој сега преку медиумите сака да го постигне тоа што не успеал како директор, но може да се стави и во контекст на одредени собитија што му се случуваат на регионот, а за кои американската администрација досега не ги дала толку потребните објаснувања кои можат да придонесат за смирување на тензиите.

Во овој контекст е неизбежно да се потсети на изјавата на аме-

МАКЕДОНИЈА НАЈОПАСНА ДЕСТИНАЦИЈА НА БАЛКАНОТ

Според Мајер, кој ја прогласува Босна и Херцеговина за фиктивна држава, има големи шанси да се менуваат границите на Балканот. Тој е уверен дека ќе се менуваат границите на Косово, Босна и Херцеговина и на Македонија. Притоа тој за нашата земја дава недоволно аргументирано образложение дека причините за менување на границите се проблемите меѓу Македонците и Албанците, односно меѓу македонските Албанци и македонските православци, што само по себе е исклучително чудно како опис на народот што живее во земјата. Дополнително за Мајер при-

чина за менување на границите се и несогласувањата меѓу православно население во Македонија, што е крајно несериозно за еден поранешен директор на ЦИА и сегашен професор. Во своето образложение за опасностите од тероризам на Балканот, Мајерс го цитира весникот „Њујорк тајмс“ кој објави напис за исламските екстремисти во Косово и освен ставот дека исламскиот тероризам го користи регионот како транзитна точка не дава свои анализи зошто треба да бидеме загрижени, иако во исто време тврди дека ИСИС нема да напаѓа на Балканот.



риканскиот државен секретар Џон Кери, кој пред 16 месеци од Конгресот порача дека истите земји што сега Мајер ги гледа со променети граници се наоѓаат на линијата на огнот меѓу САД и Русија. Иако изјавата на Кери, според која Македонија, Србија, Косово и Црна Гора се лоцирани во опасна зона, слично како и таа на Мајер предизвика низа реакции, а веднаш по неа се случија и неколку инциденти, меѓу кои и тој во Куманово каде што наводно требаше да поминува гасоводот „Руски тек“, никој досега не објасни што точно мисли Кери и како тоа ќе влијае на регионот.

Се разбира, Мајер не е Кери и можеби Стејт депарментот не треба да реагира за секој што ќе објави црни сценарија, но, сепак, ќе беше смирувачки Вашингтон да се оградеше од поранешниот директор на ЦИА. Особено во ситуација кога една од изреките што ја дефинира оваа моќна агенција е изреката „Еднаш ЦИА, секогаш ЦИА“.

ЦИА нема начин да го запре својот некогашен вработен да дава анализи за состојбите во регионот. Мајер не смее да открия доверливи информации до кои имал пристап како ди-

ректор, но како професор сега може да раскажува што мисли за регионот и притоа да ја користи тежината што му ја дава некогашната функција во ЦИА. Ако се следат изјавите на Мајер во последните 15 години, кој е постојано присутен со свои коментари во балканските медиуми, ќе се види еден континуитет од црни претпоставки кои треба да не загрижат затоа што тој, освен што има пристап до оперативни сознанија на разузнавачите, е и професор на релевантни американски високонаучни установи. Иако е отворена опцијата дека тој е шарлатан како и неколкуте

ЗА КОГО РАБОТИ МАЈЕР?

Во март 2006 година Мајер, заедно со српскиот аналитичар Ненад Кеџмановиќ, тврдеше дека менувањето на границите според етничкиот шаблон е единствено решени кое би донело траен мир на Балканот. На конференција на српско-американски центар Мајер го посочил примерот на Босна и Херцеговина, за која рекол дека е „мртво новороденче“ десет години по потпишувањето на Дејтонскиот мировен договор. Мајер истакнал дека војската на Босна нема пари и не функционира, власта е во рацете на меѓународната заедница, а стапката на невработеност е 70 проценти поради што препорачал Западот да го признае неуспехот и да ги промени границите на целиот Балкан.



Некогашниот директор на ЦИА не се откажува од своите тези, а при нивно пласирање редовно ги користи српските медиуми и невладини организации што ја отвора дилемата дали тој зборува како научник, како експеративец на ЦИА или, пак, како платеник на српските служби кои сакаат да предизвикаат тензии во регионот.

на американскиот професор кој лесно донесува заклучоци што се спротивни на официјалните американски ставови дека на Балканот не се можни промени на државните граници.

Во тој контекст не треба да се исклучи ниту можноста дека Мајер, кој е познат по своите црни сценарија, е намерно избран од српските власти кои преку интервјуто во весникот „Вечерни новости“ сакаат да предизвикаат нови тензии и стравови во регионот, дури можеби и да охрабрат некои радикални структури на кои им е потребна американска поддршка за своите акции во правец на дестабилизација на регионот.

Треба да се знае дека Мајер не ја става Србија меѓу земјите чишто граници ќе бидат загрозувани, а во исто време го фали српскиот премиер Вучиќ кој, според него, направил баланс меѓу Русија и САД. ■

руски таканаречени научници кои постојано предвидуваат нови конфликти и менување на границите на Балканот, фактот што тој го водел Одделот за Балканот на најпознатата светска разузнавачка мрежа е доволна причина за загриженост.

Иако во неговото интервју за српскиот весник „Вечерни новости“ нема детали како би се одвивало менувањето на границите, македонските власти, но и американските владини претставници, мораат добро да ги анализираат предвидувањата

КОГА ИНДИЦИИТЕ ЌЕ СТИВНАТ, ОСТАНУВА САМО ГОЛОТИЈАТА НА СЈО

АНАЛИЗА

И ДЕФИНИТИВНО, СЈО - СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО

Пишува | Љубчо Цвејановски



„Шарената револуција“ тивко, како што и дојде од северот (читај КАН-ВАС од Србија), и несопирливо заминуваше кон југот (читај Грција, Малта, Шпанија), во потрага по песоков плажа и чадор. Можеби тоа е природен тек на движење на птиците-преселници, но наесен. Македонските револуционери, сепак, имаат поинаков навигациски систем. И онака не се снаоѓаат добро во просторот. Особено кога ги инструира Поповиќ од север, а ги плаќа Сорос од запад. Така, проблемот што настанува со компасот е очебиен, исто како и резултатите од „револуцијата.“ Тие, пак, се повеќе од видливи – еден куп боја по спомениците и институциите, кои јавно сведочат за вандализмот и за срамниот неприговор за триумфално враќање на власт. И толку... Шараа, блокираа, одбројуваа, а рејтингот збунет од мноштвото бои и безидејност замина спротивно од посакуваната насока, т.е. им избега од мака. Но, оваа чудна „направија“ ќе се памети и по името. Во семејството на сите канвасови обоени револуции, само оваа беше шарена. Како рогови во вреќа, творците на македонската не можеа да се договараат ниту околу бојата на сопствената револуција. Па, за мир во кука, ја нарекоа шарена. Шарена со значење на неопределена, неефектна и нелогична.

Стартот на летото го означил крајот на „дешавките“, а „револуционерите“ мораа да заминат на одмор за да ги потрошат тешкозаработените дневници на протестите. Дваесет

евра на ден за два месеци е еднакво на 600 евра. Нешто е потрошено за викендите, но остатокот е таму за „саглам“ одмор во Грција, а со субвенционирани летови од „режимската“ им влада со тие пари можат да стигнат и многу, многу подалеку. Истите летови кои, поради загриженоста на европските авиокомпанији и нивните аеродроми, Брисел решил да ги испита оти ги удрија по џебот. Излив на префинета и оправдана европска демократија.

СЈО ГО ПОПОЛНИ ИСПРАЗНЕТО МЕСТО НА ШАРЕНАТА ДЕВОЛУЦИЈА

Слободното место, предизвикано од очигледното и неминовно заминување на „револуцијата“, која поради катастрофалните основи на кои беше поставена никогаш и не можеше да биде тоа, мораше да се пополни. Со кого друг ако не со СЈО? Истата антиустановка институција која откако пред неколку месеци стана јавна исполнувачка на желбите на СДСМ и која по неколкуте воспитни од чадорот поради пренагласената опозициска обоеност мораше да се повлече во илегала, сега повторно излезе на виделина. Печурките по дожд, а СЈО кога СДСМ ќе западне во безидејност и егзистенцијална криза. И пак со индиции за работењето на власта, т.е. за ВМРО-ДПМНЕ. И онака никогаш и не се зафатиле со нешто друго. Од изворот на прислушуваните разговори и за кого тоа е правено, основната задача за која беа и создадени, нема ниту абер. Најверојатно, никогаш нема ниту да има. Особено поради логичниот



Full Range Industrial Lighting Solutions



info@lps.mk | www.lps.mk
+389 2 313 11 13



Quehenberger | Drexelmaier | Alkaloid
Granit | KAM | Tinex | Blizoo





АНДОНОВ: СДСМ ПРЕКУ СЈО СО ЛАЖНИ АФЕРИ АТАКУВА НА ГРУЕВСКИ, ПОИНАКУ НЕ МОЖЕ И НЕ ЗНАЕ

Според универзитетскиот професор Оливер Андонов, ова е единствен начин на кој СДСМ преку СЈО како инструмент атакува директно врз Никола Груевски како исклучителна и маркантна политичка фигура во Македонија и како човек кој е чесен и човек кој секогаш ги исполнува ветувањата дадени пред граѓаните.

АНДОНОВ: На никој друг начин СДСМ не може да го урне неговиот кредибилитет, нешто што на никој друг начин и не може да се случи, освен со измислување афери со кои би му наштетиле на неговиот углед и со тоа би му го урнале рејтингот бидејќи Груевски е и целта на СДСМ. Тие се свесни дека доколку тој не е на чело на ВМРО-ДПМНЕ, конечно, би имале шанса да му се доближат на ВМРО-ДПМНЕ.

Затоа СЈО и настапува на тој начин, со крајна цел Груевски да се повлече од функцијата и да предизвика внатрешни поместувања во противничката партија, со кои ВМРО-ДПМНЕ не би била целосно подготвена да оди на избори и тие би добиле шанса. Секако дека Груевски не е единствената цел, тука се повеќе личности од раководството на ВМРО-ДПМНЕ за да се направи што поголем смут во партијата.

„Шарената револуција“, како што беше килава и шашава си оди, а, очигледно, останува Катица Јанева да ја одработи својата задача за која СЈО е и добро платено. Гледаме луѓе кои отплаќаат стари долгови. Она што го прави Јанева, не успеа да го направи ниту Заев. Затоа Катица е и на сцена. И да не го забравиме чадорот, кој мора да функционира по секоја цена, тоа е целта. Затоа ќе сега и перфидни, лични сугестии до Груевски да не се кандидира на избори и слично, што е директно и недозволиво мешање не само во државните, туку и во партиските работи.

одговор на прашањето кое е основен и јасен двигател во нивната работа, освен мотивациониот аспект на „солениите“ плати, се разбира, а кое гласи: Што би добил СДСМ од тоа? Институција во која секретарката на Јанева зема една третина поголема плата од републичкиот обвинител?! Фер, па таа, сепак, е „специјална“ секретарка.

СДСМ, партијата со непресушни специјални потреби, исто така, исчезна од радарот. Да не беше импичментот наречен желба, опозициска утопија осудена на неуспех од самиот почеток, иницијатива која ја одбележаа говорите на Десковска и на Шилегов, од опозицијата немаше ни да има абер во изминатите 20 денови. Заев гаѓаше со боја во друштво на Шекеринска, па и него го снеса. А, зошто и би се појавувале кога имаат кој да им ја врши работата? За нив, секогаш е тука СЈО.

Со папочната поврзаност, која се гледа во секој потег и чекор, СДСМ ја откри и генезата на противуставната институција и нејзиното вистинско име. Поведени од исконската желба, генетската грешка која од зачетокот на партијата македонските граѓани ги дели на поинакви, елита, т.е. социјалдемократи и стока, немиени и вмовци, синокрвните мораа да создадат и своја сопствена институција. Феникс кој требаше да ги воскресне од пепелта, која поради прокиснувањето на „чадорот“ стана кал. Оттаму и инсистирањето на кратенката во преговорите. Видливо од авион, но СЈО не е специјално, туку, очигледно, **Социјалдемократско јавно обвинителство**. Институција скроена за малициозните потреби на предодредените за владеење, делење правда, ум, позиции и работни места, кои повеќе ги одземаа отколку делеа, па се најдоа во минус со цели рекордни 38-39 проценти невработеност, која сега падна на рекордно ниски 24,5 проценти. И сето тоа во услови на рекордно ниска политичка култура, генерирана криза и местенки.



ДЕВЕТ МЕСЕЦИ БАБИНИ ИЛИ КАТИНИ ДЕВЕТИНИ?

СЈО постои веќе цели 9 месеци. Над 270 дена оваа квазиинституција ветува обвиненија и докази и исто толку време од нивните ветувања нема ништо. На полугодието од постоењето, Катица Јанева гордо најави дека каде и да е ќе никне и првото обвинение. По повеќе од три месеци од кажаното на 15 март 2016 година, СЈО и натаму калкулира само со индиции, манипулации, кршејќи ги сите правила и закони. Правна институција која не ја почитува пресумпцијата на невиност, чиешто обвинители заработија дваесетина кривични пријави за тортура и притисок и кои се познати по неверојатните плати од 2.500 до 3.000 евра, а според законот можеле да стигнат до максимум од 85.050 денари и тоа за Катица, а за другите „плафон“ би била сумата од 57.000 денари. Како и да е, Јанева официјално зема 184.500 денари, а обвинителите се движат во границата меѓу 120.000 до 153.000 денари, според извори лично од СЈО. Платите на нивните советници од СДСМ се кријат, се знае само дека мораат да бидат роднини, како што е случајот со тетинот и внук, Шкарик и Калајџиев, или висока функција во партијата како Грчев, бизарни факти кои сведочат за папочната поврзаност и условеност во постоењето на партијата.

И по девет месеци, СЈО не успеа да пронајде докази за каков и да е криминал, а барањата за притвор и мерки за претпазливост ги темели само на индициите од добиените прислушувани разговори од Заев. Прашањето што се им предал Заев останува отворено, но главниот проблем е што и по толку време „специјалците“ на Јанева немаат основа за никакво обвинение. И покрај сите притисоци од „чадорот“ кој не пропушта можност да ги посети, спомне и заштити, а од друга страна се и СДСМ, Заев и останатите. И покрај сè, СЈО нема никакви резултати? Факт кој доволно говори за тоа колку се силни аргументите на Јанева во сите досега отворени случаи. Но, дали помпезните најави и дрската девалвација на обвинителите не беа и целта на постоењето на СЈО?




ЈАНЕВА МУ ИЗРЕЧЕ МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ НА ЗАЕВ?!

Давеникот се фаќа за сламка, а македонскиот политички давеник за СЈО-амка. Партиската беатификација на Катица е спроведена од самиот почеток и првиот случај „Титаник“, нејсе што тој потона со нив како и оригиналниот крстосувач, а потоа следуваа „ГНТ“, „Тврдина“, „Транспортер“. За да ја прогласат за светица, пак, треба да го направи чудото и да подигне обвинение против некого, макар и неосновано. Најпосакувано им е тоа да е Никола Груевски, се разбира. Сите случаи се на буквата „т“, сите со сензационалистички, холивудски имиња кои алудираат и им наметнуваат вина на осомничените и сите без трунка почитување на пресумпцијата на невиност од СЈО. Премногу „т“, а премалку „д“ и „о“ - докази и обвиненија. Според правните експерти и адвокатите, сè е ветер и магла, базиран на пусти индиции и желба.

Новите акции на СЈО го тргнаа од јавноста и Заев, кој последен пат е виден како непрецизно гаѓа со боја по Министерството за правда. Во меѓувреме даде едно скришно, пишано интервју за српска „Бета“, во кое ја обвини Македонија за провокации кон Грција и побара решение за името?! Тоа произведе неколку шеги за отсутството. Првата шега вели дека СЈО му одредило мерки на претпазливост на социјалдемократскиот лидер, за промена со „добри“ докази кои ги прифатил судот, мерки кои треба да го заштитат и според кои тој не смее да се појавува во јавноста и да дава изјави за медиумите за да не ги издаде нивните чекори, курцшлус кој се случи минатиот пат на 4 февруари во Капиштец. Тогаш Заев ги најави потезите на Јанева, а таа без разговор ги изврши. Почуени од минатото, „чадорот“ ги притиснал стратезите и јуришниците на СДСМ и им изнудиле мерка на претпазливост „да не смее да говори на темата СЈО во јавност и пошироко!“ Неофицијално, тој е во партиски притвор.

Втората шега е уште логична. Според неа, кога лидерот на СДСМ, по едно од своите чести минувања пеш во Грција, во Егејот уловил златна рипка, тој посакал: „Прво – да ми го поживееш и подзакрпиш чадорот! Второ, БЦ пак да стане претседател за да ме аболира за „Пуч“ и за „Поткуп“, како за „Глобал!“ И трето, Јанева конечно да подигне какво и да е обвинение за барем еден случај, аман!“ ■

ДОДОВСКА: ОВОЈ ИЗМИСЛЕН ИНСТИТУТ НЕМА УСТАВНА ПОДЛОГА



Повеќе од две децении македонската држава помина неколку претрежја кои сериозно се закануваа да ја уништат однатре и онака кревката општествено-политичка и економска стабилност во Република Македонија, вели доц. д-р Иванка Додовска од Правниот факултет во Скопје, која смета дека тоа што денес сè уште опстојува унитарниот карактер на државата е само благодарение на мудроста на македонските граѓани, кои многу пати досега покажаа дека успеваа да ги контролираат политичките елити и умеаа да ги постават црвените линии преку кои не беше дозволено да се преминува.

ДОДОВСКА: Тргувајќи од тој неоспорен факт, не е чудно што десет години на власт е токму ВМРО-ДПМНЕ, чиешто раководство мудро ги процени грешките на претходните владејачки гарнитури и не отстапи од принципите и ставовите на мнозинството од македонските граѓани. Она што во оваа слика претставува преседан, а за

што сум коментирала повеќепати во изминатата една и пол година е секако апсурдноста на развојот на случувањата кои ја создадоа политичката криза во Република Македонија и сериозно го загрозија политичкиот поредок во земјата. Како резултат на тоа, во нашата држава се создаде не само обид за уривање на легитимно избраната власт, туку и по пат на селекција, злоупотребувајќи го јавниот етер, се создаде погрешна перцепција за владејачката гарнитура, која опозицијата ја изведе пред јавниот општествен линч, во кој ниеден од „осудените“ не доби можност да ја брани својата невиност или инволвираност во некое од лиферираните дејствија, а за кои раководството на опозицијата оцени дека се спорни, интригантни или, можеби, и скандалозни, па оттаму и полезни во нивната акција за нелегално преземање на власта.

Во оваа насока, пред да го коментирам однесувањето и транспарентноста на квазиинститутот наречен Специјално јавно обвинителство, сакам да потенцирам уште една мошне битна, цврсто поврзана компонента. Имено, секој полнолетен граѓанин на Република Македонија, со положена матура и завршено средно образование, знае дека овој „измислен“ институт нема уставна подлога.

Од тие причини, секој дополнителен коментар или анализа на овој од небо изникнат параинститут е излишен и недостоен за одговор бидејќи за мнозинството граѓани на Република Македонија државниот поредок се заснова на Уставот, во кој нашите уставотворци не ја вградиле можноста за создавање то параинституции во државата. Оттаму, што и да претставува ова Специјално јавно обвинителство, предводено од, па сега ќе мора да се согласите, исклучително слабата по капацитет, а и лингвистички непоткована поранешна судија Јанева и нејзиниот тим, кој ценам повторно ќе треба да се согласите е составен од деца, внуци, па и по некоја идна снаа, нема ниту кредибилитет ниту, пак, надлежност да отвора прашања и да го проблематизира целокупниот процес поврзан со политичката криза во Република Македонија.

Единствената сламка на која почива СЈО е политичкиот договор меѓу четирите политички партии, а неговиот единствен аргумент е откривањето на прашањето во врска со прислушувањето на македонските граѓани. Првиот аргумент е речиси истрошен бидејќи сите релевантни анкети говорат во прилог на довербата од мнозинството од граѓаните за ВМРО-ДПМНЕ, а вториот е комплетно утнат бидејќи досега не видовме дека тимот на Јанева има мрднато од мртва точка во поглед на ова прашање. Што се однесува до „Шарената револуција“, како историчар можам слободно да кажам дека истата е исто толку квази, како и самото СЈО, а доколу некој сака да ме демантира, го поканувам да ги погледне историјатите на сите револуции во историјата и доколку најде револуција која траела повеќе од еден месец, слободно нека ме демантира.

Искрено, цврсто сум убедена дека селективната правда е поголема неправда и верувам дека конечно и Уставниот суд, како најповикан по ова прашање, ќе се изјасни и ќе ја расчисти оваа непримерна ситуација, која не им оди во полза ниту на политичките елити, а ниту, пак, на македонските граѓани, кои, сепак, се најважни во оваа ситуација.



Адреса: ул. Костурски Херои бр. 38, кат 2, лок. 1, 1000 Скопје
тел: +389 2 2720 411 +389 2 2775 311 || факс: +389 2 2720 411
е-маил: info@transmet.com.mk || www.transmet.com.mk

Ние го обновуваме
миналото...

Ние ја градиме
иднината...



www.transmet.com.mk

КРИЗАТА ИМА РЕШЕНИЕ

СО НОВ ДОГОВОР ЗА ДА ПРЕЖИВЕЕ ПРЖИНО

Само договорот да не умре, сè друго не е важно, иако Пржино повеќе ја заплетка, отколку што ја отплетка кризата. Странците ја поставуваат масата за партиите, за сите пораки и средби од странство да имаат заклучок по двегодишното беспредметно уличарење во Македонија. Граѓаните, пак, една година по Договорот, од лидерите очекуваат лидерство

Пишува | Наум Стоилковски



Тоа што сите странци прво се фаткаат за Договорот од Пржино не е за изненадување. И нема врска со тоа што Договорот не само што не е совршен, туку и комплетно ја дозаплетка кризата, измисли триста чуда и опити како би требало да функционира државата, вметна нови институции, ја зачини владата, „доброволно“ го повлече премиерот, двапати ги одложи изборите и создаде клима во која никој нема доверба во никого и во ништо.

Договорот од Пржино го подели општеството до неговата основна клетка - семејството. Звучи претерано? И да се изостави политиканството на Ермира Мехмети како учесник во власта и нејзиниот шарен брат на улиците, што правиме со таткото што фрла бои „да падне ВМРО“ додека синот игра фудбал со Груевски, Тодоров, Мисајловски?

„Пржино не сме пасти“ всушност само поради тоа што е договор направен на територија на ЕУ и со Брисел и со Вашингтон како негова гаранција! Дали и колку тој ќе претрпи измени - исто како што немаше, па имаше технички клаузули за составот на владата - колку и да е тој закопан и затрупан со земја по тектонските потреси со двата пропаднати изборни датума - 24 април и 5 јуни, колку и да ја разорува земјата и нејзиниот комплетен уставен систем - има/нема Собрание или има/нема аболиција, за странците е небитно. Тие измислиле решение и тоа мора да е функционално. Нефункционални се партиите, државата, граѓаните.

Перчењето на „шарените“ и на Заев како потписник на договорот со нови услови, додека Груевски сè уште чека да поминат изборите (со право, па нема

да прави седни - стани од кабинетот како што ќе му текне на Заев), е речиси само уште еден од низата глупирања. Кога Пржино е алфа и омега во решението, а протестите се претворија во локален „Баскерфест“, нормално е како прв чекор на странците да биде настојување за лидерска средба и барање договор за нов датум за избори. Нормално, во духот на Пржино.

Но, од евентуалната средба не би требало да се излезе само со конкретен датум за избори, зад кој сите гаранции дека би се одржале би биле, просто, смешни, ниту, пак, со уверување за верба во избирачкиот список, или во составот на Државната изборна комисија, така како што налага Пржино. Овој пат, народот очекува дека нормалната состојба што ја перцепира на улиците, испразнети што од летувањата, што од следењето на Европското првенство во фудбал, ќе се преточат и во заедничките зборови искажани од сите поединечно.

Едноставно, се очекува да се „прогласи“ крај на употребата на терминот криза и гласен почеток на градењето доверба. Сè друго би се доживеало само како ново притискање на копчето пауза на далечинското во рацете на неколкумина амбасадори.

Но, како да се врати, или поточно да се реизгради доверба, доколку, повторно, меѓу себе не се почитуваат партиите, а институциите јавно се делат на „наши и ваши“? Како да се врати довербата меѓу граѓаните, или во исправноста на одлуките на институциите, ако на таа евентуална нова средба не се отиде со конкретни лидерски ставови и со одговори што ги очекува македонското општество?

На пример, дали од новиот договор за „реафирмација на договореното од Пржино“ ќе стои и насока како

да дејствува Специјалното јавно обвинителство, кое, де факто, не го почитува ниту судот, ниту советот на обвинители, ниту Собранието? Ќе стои ли во договорот за реанимација/реафирмација на Пржино дека СЈО ќе му одговори на Судот дали завршија сите обврски на Катица Јанева околу свадбата и кога ќе продолжи со процесот наречен „Пуч“? Дали сите партии, доколку навистина им е до Македонија, ќе им посочат на амбасадорите, кои прават листи со имиња по судовите, дека во последните 10 (и со букви - десет) години ниеден од 650 избрани судии во еден ден по мера на СДСМ, не останал без работа?

Дали реанимацијата на договорот како последица ќе ги спакува куферите на разноразните белосветски поранешни дипломати без ангажман, хонорарните странски молери низ Скопје како Фуере, Филипини и Ванхауте, освен ако не сакаат како странски инвеститори да отворат некаков Дом за стари лица, сервис за велосипеди или, пак, стационар за мачки? Дали партиите, сите до една, ќе предпочат дека не може да се премолчи дека додека трае рашетувањето на оваа тројка по бојосаните улици, во никој случај не може, а да не се земе предвид како заземање страна во кризата од земјите чиишто актуелните амбасадори, наводно, неутрално се залагаат таа да се реши?

Дали сите македонски лидери се подготвени да побараат од странските донатори да си ги ограничат влијанијата во креирање на кризата и во градењето недоверба? Ако веќе е јасно дека принципот „морков и стап“ во Македонија беше премногу прозиран и не наиде на одбрување во пошироката

СО MAGENTA 1 ДО ФИНАЛЕ НА ЕВРОПСКО ВО ПАРИЗ

Станете Magenta 1 корисник и учествувајте во големата наградна игра на Телеком.

Можеби токму вие ќе бидете еден од 10-те среќни Magenta 1 корисници кои ќе патуваат во Париз за да го гледаат финалето на Европско во живо. Наградната игра трае до 20 јуни и важи за сите постојни и нови Magenta 1 корисници.

Плус, сега со Magenta 1 можете да го одберете и вашиот нов Samsung смарт телевизор, таблет или смартфон по супер цена.



СПОДЕЛИ ДОЖИВУВАЊА

Подарокот е со ограничен временски период и ограничениот се странични. Сите цени се со Договор за фамилијарен буџет за мобилните линии во Magenta 1, за телевизорот на 48 рати и за смартфонот на 24 рати во Magenta 1 L.

SAMSUNG SMART TV 48"

99 ДЕНАРИ
МЕСЕЧНО
СО MAGENTA L

SAMSUNG GALAXY A5 (2016)

199 ДЕНАРИ
МЕСЕЧНО
СО MAGENTA L

SAMSUNG GALAXY TAB A 9.7 WI-FI

1 ДЕНАР
СО MAGENTA M

ГОЛЕМА
НАГРАДНА ИГРА

јавност, освен кај тие што имаа директен финансиски бенефит, тогаш и залагањето за кое шпекулираат - повторно - финансираните медиуми од истите фондации, за влез на невладини претставници финансираните од странство во евентуална нова власт, треба да бидат едногласно отфрлени од лидерите.

Тезите, пак, дека невладините организации не би имале одговорност како министри бидејќи „не биле избрани од народот“, се смешни бидејќи ниту СДСМ нема доволна доверба за да биде во власта, па, сепак, со Пржино странците на сила привремено го вдомија на адреса на Илинденска. Ситни местенки за „стручњаци“ како Оливер Спасовски, на пример, во МВР легално да ги вработи своите соборци, само за на советничкото место на Едмонд Адеми да седне Замир Мехмети, а истото да се случи и во другите министерства што не се опфатени со Договорот од Пржино, не би требало да се на маса, ако се сака искрен приод во кој и граѓаните ќе веруваат во договорот.


Целото македонското општество од евентуална лидерска средба со дип-

ломатите, кои го гарантираат договорот, очекува објаснување како тоа сие систем во кој сега странците прераспделуваат луѓе, досега добивал преодни оценки во еврокомисијата и во НАТО без „слобода и демократија“? Како во најскора иднина земјата, системот, Македонија, би добила нова „преодна оценка“, ако тие, амбасадорите треба да избираат министри, комиси, регулаторни тела, судии, или од свое видување да оценуваат дали треба или не да има избори, аболиции, распуштање на парламентот, па и кој смее да протестира, а кој не, кој смее да навредува, а кој не, па и кој смее да има список за отстрел по доаѓањето на „слободата и демократијата“?

Од таа евентуална средба македонските лидери би требало да излезат и со конкретен лидерски став - дека граѓаните на Македонија, држава со толку препораки за почнување преговори за полноправно членство во ЕУ, држава со толку години практично рамноправно дејствување со НАТО, држава што ги почитува правилата за визна либерализација (па дури и на штета на некои свои сограѓани), држава што решително застапа пред бегалскиот

бран откако безбедносниот систем на Унијата се распука по шевовите, држава, чиишто граѓани, на крајот на краиштата, до вчера во евроатлантските институции гледаа извор на стожерност, а сега извор на нивните секојдневни незгоди, дека токму тие граѓани очекуваат од нив, лидерите во државата, да покажат цврст став кон Брисел и кон Вашингтон, дека се достоини да бидат лидери.

Една година по Пржино, македонското општество заслужува лидери што на евентуална заедничка средба со амбасадорите, кои го гарантираат договорот, точно ќе прецизираат во кој дел е потребна евентуална помош од странските дипломати, а во кој ќе се реагира како на надворешно мешање во внатрешни прашања во државата. Само со таков приод ќе се врати довербата во македонското општество, па и во евроатлантската иднина на државата. Тие што нема да застанат зад ова барање на македонското општество и кои ќе продолжат да се кријат зад меѓународните претставници, не ни заслужуваат да бидат лидери во независна, суверена, демократска, Република Македонија. ■





Обојте повеќе.

Семејството JUPOL денес има голем број на производи, за сите желби и потреби на корисниците. Сите бои од семејството JUPOL се на водена основа, не штетни по здравјето и околината, едноставни се за употреба и одржување. Се гордеат со бројните признанија од потрошувачите и стручната јавност: Trusted Brand, Производ на годината 2014 и Best Buy Award.



тел. 02/ 2464 -902
e-mail: vel.office@t-home.mk

www.velkoski.mk

ЛАЖЕН ОПТИМИЗАМ ВО ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА

МАКЕДОНСКИТЕ ТОПОНИМИ И ГРЧКИОТ НАЦИОНАЛИЗАМ

Деновиве обичниот читател читајќи ги извештаите за промената на имињата на населените места во Егејска Македонија, каде што доминантно население е македонско или, пак, каде што има поголем број Македонци, можеше да помисли дека во Грција се случува тектонска промена во односот кон македонската нација или кон нашинците што живеат таму. Тоа, едноставно, не е точно

Пишува | Горан Момирски

Промената на имињата на неколку табли во егејскиот дел на Македонија не треба да дава лажна надеж дека работите што се таложат со децении можат да бидат променети брзо. Додавањето македонски топоними во нокните или во вечерните часови во неколку села населени со грчки граѓани со силно македонско национално чувство не смее да се доживее како некаква голема промена во Грција. Таблите со македонски топоними, и покрај тоа што говорат за намалување на стравот кај нашинците, се само мал дел од корпусот проблеми со кои се соочуваат Македонците во Грција.

За голема победа може да се толкува фактот што македонските топоними не се избришани или тргнати само неколку часа по нивното поставување во селата Неред, Баница, Овчарани и други во леринскиот и во воденскиот крај, но тоа не смее да се доживее како пресвртна точка во крајните-

шката ситуација во која се наоѓаат Македонците во Грција. Тоа што дел од топонимите остануваат по неколку денови или недели неопштетени говори за храброста на некои Македонци да ги постават спротивно на законот, но уште повеќе говори за фактот дека и Македонците што со децении соработуваат со грчките власти на штета на својата етничка група веќе немаат храброст да ги тргаат топонимите во обид да се докажат пред своите наредбодавци. А, уште повеќе зборува за внимателноста на грчките институции да реагираат со сила на ваквите појави, кои се смешни за членка на ЕУ која гарантира употреба на јазиците на малцинските групи вклучително и користење на нивните топоними во јавна комуникација. За чекор напред може да се смета тоа што грчката држава, која сè уште на патоказите од Солун кон Скопје како дестинација го користи Скопје за да ја означи државата Македонија, дури не се користи ни ФИРОМ, е внимателна во сузбивање на овие појави.

Причините може да се повеќе. Пред сè, анализите на грчките служби во последниве неколку години забележуваат раздвиженост меѓу месното население во делови од Егејска Македонија во правец на охрабрување да се зборува отворено за постоењето македонска национална свест, а не помалку е важно и тоа што во речиси сите села со македонско население повеќе од 15 години редовно се организираат таканаречени „панаѓири“ на кои се пеат македонски песни кои обичните Грци не можат да ги разберат иако грчката влада официјално тврди дека македонскиот јазик во Грција е дијалект на грчкиот.

За Лерин наместо Флорина се одело в затвор

Во периодот од крајот на Втората светска војна до 1926 година во северниот дел на Грција биле променети околу 820 имиња на села и градови со македонски топоними. Грчката држава предвидувала строги парични казни, па дури и затвор за луѓето што и во официјална комуникација со властите, но и во неформална комуникација ги користеле старите називи на селата и на градовите што имале словенски корен. Сите документи за какви било административни барања биле отфрлани доколку во нив наместо Флорина било наведено Лерин или наместо Воден - Едеса. Стотици Македонци добиле високи парични казни за употреба на македонските топоними, а биле забранети и песните во кои се користеле македонските називи.



Менувањето или додавањето на македонските топоними во Грција, сепак, е далеку од какво било официјализирање. Она што може да се очекува во наредниот период како контрачекор од грчката држава е поднесување кривични пријави за тие што ги поставиле топонимите или, пак, за локалните власти што не ги отстраниле. Во моментот хаотичната грчка држава соочена со сериозна криза, која за разлика од македонската има финансиски карактер, нема долго време да ги толерира овие, сепак, бенигни појави. Во отсуство на сериозна поддршка на матичната држава на Македонците во Грција, која во 1995 година со промена на членот во Уставот со кој се предвидуваше откажување од грижата за нашинците во соседните држави, тие немаат голем арсенал во борбата против законите и институциите кои систематски го уништуваат македонското национално ткиво во Грција. Македонија, за жал, не успеа во последните осум години да ја искористи кризата во Грција и директно да помогне во зајакнување на македонското национално чувство во Грција. Ако за политиката е разбирливо што поради спорот за името и притисокот од ЕУ и од НАТО не можеше да реагира со директни акции за поддршка на нашинците, тогаш е неразбирливо зошто невладините организации и македонската дијаспора, која е најактивна на овој план, не успеаја да направат поголем чекор напред. Да не заборавиме и на улогата на македонските активисти во Грција кои, исто така, не успеаја да се консолидираат за да дојдат во ситуација да бараат македонски јазик во училиштата, повеќе советници во локалните совети и, можеби, пратеник во грчкото национално собрание. Затоа топонимите можат да бидат добар сигнал, но не и причина за радост во земјата во која сè уште да се биде Македонец различен од „грчките Македонци“, кои според Атина ги има 2,5 милиони, е причина за шиканирање и малтретирање од грчката држава и од грчките екстремисти без разлика од која партија доаѓаат. ■



Рекоа, не порекоа



**ТОНИ
ТРАЈКОВСКИ**

Без ниту еден доказ, чисто политичко обвинување и конструкција од која секој правник би се засрамил. Катица Јанева ги сокри сите факти и аргументи и отворено застава на ставот дека некои дивоградби мора да се третираат поинаку од останатите. Селективност спроведена по налог на Зоран Заев. И покрај сите докази кои беа доставени од наша страна до СЈО, Катица Јанева, сепак, излезе на прес-конференција и одлучи да ни го наруши угледот на мене и на моите колеги преку пласирање лаги и клевети.



**ГОРАЗД
РОСОКЛИЈА**

Секој што поддржува насилство, или е недоволно паметен да сфати кон што води тоа или е психопат кој наоѓа задоволство во страдањето на другиот и во деструкцијата. Дали вие се дистанциравте од насилството? Што мислите, што ќе се случи кога другите ќе одговорат со иста мера? До кога ќе можат да бидат контролирани? Насилство раѓа насилство, зар не го видовме тоа во Југославија? Деструкција води кон деструкција и како краен резултат редефинирање на Македонија како држава.



**СТЕВЧО
ЈАКИМОВСКИ**

Како е можно да се бара притвор за градоначалникот на Битола, Владимир Талевски, а не се бара притвор за градоначалникот на Струмица, Зоран Заев. Градоначалникот на Битола е обвинет врз основа на муабети, „рекла-казала“, за превоз којшто не го вршел тој, ниту броел деца, ниту, пак, примал фактури, туку само го вршел плаќањето. За разлика од господинот Зоран Заев, којшто е обезбеден со посебни истражни мерки и со закон утврдени каде што тој бара 200.000 евра поткуп, каде што господинот Заев ја објаснува целата технологија на земање мито, каде што ги наведува лицата од фирмите кои претходно дале мито и каде што дури и го наведува крајниот корисник, односно благајната каде што треба да се испорачаат парите, а тоа е менувачницата на неговиот брат Вице.

ПЕЛИН-ЖЕНА



Мирјана Најчевска

Рогена:
24.11.1956 година, Скопје

Образование:
доктор по правни науки

Професија:
професор

Има неистомисленици, има опозиција, има борци за ова или за тоа, за чудни некои слободи, за сечии интереси, има такви што се опасни, неук и вооружени и од нив вардете се. Но има уште поопасни, учени, богати и купени, такви се поганите. Глупци погани, со крволочни очи, со суви усти и со страшни заби. И почурук од тоа. Такви некои глупчешки морници ми поминуваат кога ќе ѝ го видам името во утринските наслови. Почесто е само презимето или нагалено „Најче наша“. Цела една револуција под здолништето на една толку мала женичка. Нели, во духот на галовното.

Толку многу гнев, омраза, лошотилак и поганштина во една толку мала женичка за почеток на секој голем ден. И тоа со години. Зашто таа не е првпат на овие страници. Сигурно нема да биде ниту последен иако никогаш не е добредојдена. Единствено нешто што постојано се враќа во овие шеесетина реда е поганиот арсенал, истите зборови, истите навреди, истиот тој народ глупав, поглупав, најглупав, истиот тој Груевски кецарош, иако годинава сите се кецароши, истите повици на насилство. Откако е со мегафонот по улиците, а така е со години, Најче погано мајче повикува на насилство, на радикализирање, на непослушност. И не само што повикува, така и се однесува.

Последниве е видно потресена од измените Законот за спречување и за заштита од дискриминација. На „Фејсбук“ напиша:

„Според најновите измени на Законот за спречување и за заштита од дискриминација, доколку повикуваш и поттикнуваш на дискриминација ќе бидеш казнет со 70-110 евра.

Доколку се опијаниш и го нарушуваш јавниот ред и мир ќе бидеш казнет со 100-400 евра.

Ако пееш по 23 часот ќе бидеш казнет со 200-500 евра.

Ако го опцуеш Ѓорѓе 600-800 евра.

Ете тоа ти е убавата држава во која живееме.

Тоа се случува кога 10 години на власт ти се наоѓаат кецароши. Треба да си многу глупав да дозволиш 10 години та ти седат на грбача. И јас се чувствувам многу, многу глупаво, да ви кажам право“.

Иако нема ништо спорно во измените на законот, Најче погано женче ете се чувствува многу, многу глупаво.

Да ви кажам право, и треба. Десет години да живееш под кецарошки режим и да ти биде дозволено да правиш што сакаш, да речеш што сакаш, да плукаш по сопствениот народ, да поганиш, да шириш пелин, да повикуваш на насилство, да поддржуваш насилство, да се однесуваш насилно – и ништо да не промениш, да не го завртиш народот, нели глупав, овци, зад својата грбача, па да го поведеш во подобра иднина, треба да ти е глупаво.

Десет години да не го опаметиш глупавиот народ – можеби не е народот глупавиот, туку кај тебе нешто е гнило, глупаво и погрешно: приодот, погледот, сфаќањето, поганштината... Што викаш, а? ■ (РР)


Рекоа, не порекоа

**НИКОЛА
ГРУЕВСКИ**




Каков било пад на невработеноста во услови на ваква политичка криза е добра вест, а камоли пад од 2,8 отсто за една година имајќи обзир дека во таа една година перманентно, постојано, сме во ситуација на политичка криза предизвикана од нашите политички опоненти и како инструмент на нивна борба за доаѓање на власт, не како инструмент за движење на земјата напред, туку како инструмент како да издејствуваат нивно доаѓање на власт. Успеавме со многу напори, со давање голема поддршка на домашната економија, но и силен импулс и поттик на странските инвеститори да дојдат во Македонија, успеавме да имаме континуирано намалување на невработеноста. Во некој квартал таа е поголема, во некој е помала, но постојано е во намалување.

**МИЛОШ
ЗЕМАН**



Тука сум во Македонија за да ја изразам почитта и личното признание за начинот на кој македонскиот народ се справи со емигрантската криза, притоа бранејќи ја не само својата туку и границата на Европа. Нашиот став е дека Република Македонија покажа далеку поголема одважност од некои од државите-членки на ЕУ и на НАТО и оттаму сакам да ја изразам потполната поддршка на Република Македонија за нејзина целосна евроатлантска интеграција.

**АЛЕКСАНДАР
НИКОЛОСКИ**



Она со кое не можеме да се согласиме е комплетната партизација на СЈО. И Македонија и главниот град се мали. Преку двајца луѓе се знаете со секого. Оние информации кои стигнуваат до нас велат дека вработените во СЈО, главната обвинителка и нејзините помошници, не само што водат чиста партиска агенда, не само што имаат редовни средби со највисоки претставници на СДСМ, вклучувајќи го и претседателот на партијата Зоран Заев, туку веќе својот гнев и омраза што ги имаат кон ВМРО-ДПМНЕ не се обидуваат да ги скријат ни во приватни разговори со свои блиски, пријатели, познаници.

МАКЕДОНИЈА СО ИСТОРИСКИ НАЈНИСКА НЕВРАБОТЕНОСТ ОД 24,5%

Банкарите од Вашингтон ги зголемија прогнозите за земјава за 0,3 отсто во однос на јануарските очекувања, на 3,7 отсто пораст на БДП во 2016 година, со што нашата земја ќе има една од најголемите стапки на пораст во регионот. Очекувањата за повисок пораст одат рака под рака со намалување на невработеноста, а статистиката пресметала дека стапката на невработеност во првиот квартал од 2016 година изнесувала 24,5 отсто, што претставува историски најниска стапка досега

Пишува | Александрија Сшевковска

Политичката криза во земјава го зема својот данок во економијата преку најави за преиспитување на инвеститорите за вложување, преку откажување на рачки, одложување на плановите. Сепак и во вакви отежнати услови на опстојување, очигледно економијата е доволно жилава да опстане и да испорача пораст поголем од очекуваното. Барем така прогнозира Светска банка. Според оваа институција, Македонија ќе има пораст поголем од првично планираниот, односно банкарите од Вашингтон ги зголемија прогнозите за земјава за 0,3 отсто во однос на јануарските очекувања, на 3,7 отсто пораст на БДП во 2016 година, со што нашата земја ќе има една од најголемите стапки на пораст во регионот. Според очекувањата, економскиот пораст во следните две години треба да се зголеми на четири

проценти, што сугерира дека македонската економија, и покрај политичката криза, е во стабилна состојба, со добро поставена политика, а тоа кај граѓаните влева надеж и реални очекувања за нови работни места и за повисок стандард. Очекувањата за повисок пораст одат рака под рака со намалување на невработеноста, а статистиката пресметала дека стапката на невработеност во првиот квартал од 2016 година изнесувала 24,5 отсто, што претставува историски најниска стапка досега. Очекувањата се големи, останува да бидат исполнети. Тоа може да се постигне со добро поставената владина политика за стимулирање на економијата и со завршување на политичката криза.

• Ова е резултат на економската политика и на рефор-

мите што ги спроведува Владата на Македонија. Сите индикатори и меѓународни институции укажуваат дека тие се правилно поставени и дека даваат ефекти. Очекуваме и понатаму, барем во овој дел на светот, да останеме лидери според економскиот пораст. Јас се надевам дека со завршување на политичката криза и со организирање на следните избори ќе се врати уште поголем спокој кај граѓаните и кај инвеститорите и ќе продолжиме со таа стапка што ја имавме пред кризата, што ќе значи подобар живот за сите граѓани и компании во Македонија – оценува вицепремиерот Владимир Пешевски.

Според домашните стопанственици, Светска банка ги кренала прогнозите за пораст бидејќи го препознала потенцијалот на македонската економија, при што веруваат дека ќе ги исполнат проекциите.

• Динамиката во инфраструктурата се одвива во согласност со планираното, очекуваме да продолжат капиталните инвестиции бидејќи тие активираат повеќе сектори, особено градежништвото, сектор што како мултипликатор повлекува и други сектори што ќе придонесат за пораст на економијата – сметаат бизнисмените.

Народната банка констатираше дека економските фундаменти се здрави, без присуство на поголема нерамнотежа во економијата. Според НБРМ, сите досегашни макроекономски показатели упатуваат на солиден

економски пораст, што во еден дел е поддржан и од кредитната активност на банките. НБРМ во повеќе наврати предупредуваше дека домашните политички ризици се одразуваат неповолно врз економските остварувања, па оттука се и двете сценарија на централната банка: основното, кое предвидува економски пораст од 3,5 отсто (блиску до прогнозата на Светска банка) и алтернативното сценарио со проектирана позитива од 1,6 отсто.

Според ВМРО-ДПМНЕ, потребно е да се стави крај на политичката криза, предизвикана од СДСМ, за земјава да се врати на високите стапки на пораст, на политиката за привлекување нови инвестиции, на стабилност за домашните фирми, за отворање нови работни места.

• Економските резултати што ги постигна Македонија се меѓу најдобрите во регионот, а тие резултати беа поткопани од опозицијата преку кризната ситуација. Потребна ни е стабилност за привлекување странски инвестиции и за создавање нови работни места, за инвестирање во училишта, патишта и во болници, за членство во ЕУ и во НАТО – вели лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски.

Дека економијата успева да одолее на ограничувачките фактори говори и фактот дека невработеноста во првиот квартал од годинава го

достигна историски најниското ниво од 24,5 отсто. Во однос на претходниот квартал невработеноста е намалена за 0,1 отсто, додека во однос на првиот квартал од минатата година има значителен пад од 2,8 отсто.

• Каков било пад на невработеноста во услови на ваква политичка криза е добра вест, а не, пак, пад од 2,8 отсто за една година имајќи предвид дека во таа година на перманентно сме во ситуација на политичка криза предизвикана од нашите политички опоненти, не како инструмент за движење на земјата напред туку како инструмент за да издејствуваат нивно доаѓање на власт. Сите мерки што беа преземани од страна на Владата добија и многу меѓународни признанија, од многу значајни личности од светот на економијата, меѓународни финансиски институции. Со многу напори, со давање на голема поддршка на домашната

економија, но и силен импулс и поттик на странските инвеститори да дојдат во Македонија, успеваме да имаме континуирано намалување на невработеноста. Во некој квартал таа е поголема, во некој е помала, но постојано има намалување – објаснува лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски. ■

ТРИ МИЛИОНИ ЕВРА Е ШТЕТАТА ЗА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ОД ШТРАЈКОВИТЕ ВО ГРЦИЈА

Претседателот на Стопанската комора на Македонија, Бранко Азески и генералниот директор на Македонски железници транспорт, Никола Костов, испратија ургентен допис до повеќе грчки институции, како и до евроамбасадорот во земјава, Аиво Орав, за нивно соодветно вклучување за итно разрешување на состојбата со блокадите во Солунското пристаниште. Како што соопшти извршниот директор на Комората, Јелисавета Георгиева, од штрајкот на пристанишните работници во Солун, но и на железничарите, штети трпи целото македонско стопанство.

Засега штетите на МЖ транспорт од блокадите на пругата Скопје – Солун, како и од нефункционирањето на Солунското пристаниште се проценуваат на околу три милиони евра.

ПОНИСКИ ЦЕНИ И ЗГОЛЕМЕНА ВАЖНОСТ НА ТИР КАРНЕТИТЕ

Пониски цени на ТИР карнетите, зголемена важност од 60 на 75 дена и наскоро повисока гаранција од 60.000 на 100.000 евра добија македонските транспортери преку понудата на СИЗ Македонија сообраќај АМЕРИТ и Меѓународната унија за патен транспорт (ИРУ). Донесената одлука на ИРУ за зголемување на бенефициите за корисниците на ТИР карнети што ќе се одвива во три фази. Во првата се зголемува важноста на ТИР карнетот од 60 на 75 дена, а со тоа се овозможува подолг рок на користење на ТИР карнетите за корисниците, што во извесна мера им ја намалува финансиската изложеност и ја зголемува флексибилноста во работењето. Во втората фаза, која почнува од 10 јуни годинава, се врши намалување на цената на ТИР карнетите, и тоа од 9 до 32 проценти, а во третата фаза, по препорака од меѓународниот ТИР синџир на гаранции се очекува зголемување на гаранцијата од 60.000 на 100.000 евра по ТИР карнет.



УШТЕ ДВЕ НЕДЕЛИ РОК ЗА УВОЗ НА ПОЛОВНИ ВОЗИЛА ПОСТАРИ ОД 2005 ГОДИНА

Истекува рокот за увоз на половни патнички автомобили со стандарди Еуро 3. Од 1 јули ќе можат да се увезуваат автомобили со стандард Еуро 4 и повисоки од него. Тоа значи дека веќе нема да можат од странство да се набавуваат автомобили постари од 2005 година.

Тие возила ќе бидат со повисоки стандарди, но и со повисока цена. Сепак, автомобилите од поновата генерација, кои се вклопуваат во повисоките стандарди, ќе значат и помало загадување на воздухот. Податоците на Царината говорат дека само во првите два месеца

од годинава во земјава биле увезени 4.209 употребувани патнички автомобили, што е речиси двојно повеќе од увозот во јануари и во февруари минатата година, кога во земјава влегле 2.391 стари автомобили. Оваа година особено голем увоз на стари патнички автомобили е регистриран во февруари, и тоа 2.514 возила. Рекордна година по увоз на употребувани патнички автомобили беше 2010, кога беше олеснет увозот на стари автомобили со законски измени и кога во земјава влегоа над 51 илјада автомобили со пониски стандарди од Еуро 4.

ТРГНАА НОВИТЕ ВОЗОВИ ОД СКОПЈЕ КОН БИТОЛА, КИЧЕВО И КОН КОЧАНИ



Секторот за транспорт при Македонски железници, пушти нови возови на линиите кон Битола, Кичево и кон Кочани. Место досегашните пет, кон Битола се обраќаат шест воза, на релација Скопје – Кичево - Скопје ќе сообраќаат уште два нови воза, исто како и на релација Скопје – Кочани - Скопје. Најголем бенефит

ќе имаат патниците на релација Скопје - Велес, бидејќи со новиот распоред на меѓу овие две станици ќе минуваат вкупно 14 возови во двете насоки.

Од сега Скопје и Велес се најповрзани два града во Македонија. Со ваков вид комуникација Велес, практично, станува предградие на Скопје со оглед на тоа што со новите возови реално побргу се стигнува во центарот на Скопје од таму, отколку со градски автобус да речеме од Радишани или Ѓорче Петров. Железничкиот сообраќај кон Табановце, Волково и Гевгелија останува непроменет. Железничкиот сообраќај ќе се одвива со комбинација на новите кинески гарнитури и постојниот возен парк на МЖ.

ПОРАСТОТ НА ЕКОНОМИЈАТА ВО ПРВИОТ КВАРТАЛ ОД ДВА ОТСТО

Македонската економија во првиот квартал од годинава бележи пораст од два отсто, објави Државниот завод за статистика. Во првото тримесечје од 2016 година, најголем пораст е забележан во секторите: финансиски дејности и дејности на осигурување од 13,3 отсто, стручни, научни и технички дејности, административни и помошни услужни дејности од 11,7 отсто и градежништво од 7,7 отсто. Финалната потрошувачка

на домаќинствата, вклучувајќи ги непрофитните институции што им служат на домаќинствата, во првото тримесечје од 2016 година, номинално расте за 3,2 отсто, а нејзиното учество во структурата на домашниот бруто-производ изнесува 64,3 отсто. Во тој период, извозот на стока и на услуги номинално е зголемен за 12,6 отсто, а увозот на стока и на услуги забележи зголемување во номинален износ од 7,4 отсто.

ОЕЦД: ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО ЕВРОЗОНАТА И ПОНАТАМУ ПОД ПРЕТКРИЗНОТО НИВО

Инвестициите во еврозоната и понатаму се под преткризното ниво, дел поради проблемите во банките, соопшти Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД).

Многу негативни ефекти од финансиската криза во еврозоната, како што наведува ОЕЦД, сè уште не се решени, а испливаа и некои нови проблеми, но Европа, сепак, успеа да оствари „значително закрепнување“ и да излезе од двојната рецесија.

Економијата на еврозоната веќе три години непрекинато расте, но тој нејзин пораст, како што наведува ОЕЦД, не е силен и е поддржан со неконвенционалните мерки на Европската централна банка, како што се екстремно ниските, дури и негативни каматни стапки и програмата за квантитативно олабавување.

Причините за тоа се, како што оценува оваа организација, слабата побарувачка, но и одделни финансиски фактори што ги сопираат инвестициите.



ЛУФТХАНЗА КАРГО“ ЌЕ ОТПУШТА 800 РАБОТНИЦИ

Логистичкиот оддел на „Дојче луфтанза“ планира да скрати до 800 работни места во светски рамки за да ги намали уште трошоците и за да се натпреварува подобро со своите конкуренти на Блискиот Исток, пишува „Маркет вач“.

„Луфтанза карго“ каде што работат околу 4.600 лица во глобални рамки, размислува за намалувањето до 450-500 позиции во Германија и други 250-300 во странство во следните години. Според портпаролот на единицата, овој чекор ќе

помогне за намалување на трошоците за 80 милиони евра.

Соопштението доаѓа откако минатата недела од бизнисот на „Луфтанза“ со кетеринг информираа дека размислуваат за отпуштање до 2.400 лица во Европа во следните пет години. И тука целта е да се помогне на авиокомпанијата во нејзината борба со нејзините нискотарифни конкуренти и превозниците од Блискиот Исток. Околу 1.700 од овие работни места ќе бидат само во Германија.

СОПСТВЕНИКОТ НА „АЛИБАБА“ КУПУВА ЛОЗЈА ВО ФРАНЦИЈА

Кинескиот милијардер Џек Ма, основач на компанијата за трговија на интернет „Алибаба“, купи две познати француски лозја за сума од 12 милиони евра. Џек Ма ги купи Шато Гери и Шато Перен, кои датираат од 18 век и се наоѓаат во срцето на францускиот регион Бордо. Нивниот сопственик, францускиот ви-



нарски магнат Бернар Магре, ја потврди продажбата, откако таа информација се појави во специјалниот британски магазин „Декантер“.



„РАЈАНЕР“ ВЛЕГУВА ВО БИЗНИС СО ЕВТИНО СМЕСТУВАЊЕ

Нискобуџетната авионска компанија „Рајанер“ најави ширење на дејноста и влез во туристичката бранша така што ќе понуди услуги за резервации на евтино сместување.

Како што порача компанијата, на клиентите ќе им се нуди голем избор на хотели во рамки на програмата „Рајанер румс“, хостели, вили за одмор и приватно сместување.

„Рајанер“ ги повика сите заинтересирани кои нудат сместување на достават предлози за да станат партнери во програмата „Рајанер румс“, која доаѓа по покренувањето на „Рајанер кар хајр“ во август минатата година.

БЕРКЛИС ПОРАЧУВА: ВЛОЖУВАЈТЕ ВО СРПСКИ ОБВРЗНИЦИ

Големата мултинационална банка Берклис ги повика инвеститорите, место во хрватски, да вложуваат во српски и во унгарски хартии од вредност.

Во најновиот извештај банката нагласува дека политичката криза во Хрватска има големо влијание и носи несигурност поради што им порачува на вложувачите да бидат внимателни со хрватските обврзници. Според Берклис, моментните политички превирања ја нишаат стабилноста, но и опстанокот на хрватската влада и спроведувањето на реформите поради што инвеститорите треба да се вртат кон земји што имаат постабилна влада.

ГЕРМАНИЈА И „БРЕГЗИТ“

БЕРЛИН МОЖЕ ДА ЗАГУБИ СЕ



АКО БРИТАНИЈА ЈА НАПУШТИ ЕУ

Во медиумите се појавија информации дека Британците побарале од германските и од другите лидери на ЕУ да останат воздржани по ова прашање. Пораката била европските лидери да останат надвор од дебатата, да не даваат изјави за британските медиуми и да не излегуваат во јавноста по повод решавање на прашањето во Велика Британија, така што поддржувачите на „Брегзит“ нема да можат да се свртат и да кажат: „Токму тоа ни пречи, тој бескраен патернализам и наметливост од Берлин и од Брисел“

Најмоќната жена во светот не се осмелува да каже. Се разбира дека Ангела Меркел се надева дека Велика Британија ќе остане дел од Европската унија, но претпочита да не го каже тоа премногу гласно.

На 2 јуни Меркел направи мал исклучок што британските медиуми го опишаа како нејзина најсилна интервенција

во дебатата за „Брегзит“ досега, па дури и прекинување на нејзиниот „самонаметнат молк“. За време на прес-конференција со генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, во кабинетот на Меркел, новинар од „Би-Би-Си“ ја праша германската лидерка дали ја загрижува можноста за излез на Велика Британија од ЕУ.

Во долг, но внимателен одговор, таа рече дека преговорите подобро се спроведуваат интерно отколку јавно. Таа навистина не изјави ништо незаборавно, освен, можеби, на крајот од прес-конференцијата кога рече: „Не сакам да предизвикам никакви недоразбирања, луѓето во Велика Британија се тие што треба да одлучат за тоа прашање“.

Но, во германските политички кругови се зголемуваат стравувањата од излезот на Велика Британија од ЕУ. Исто така, се стравува дека страсните повици од Германија за Велика Британија да остане во ЕУ може да имаат сосема спротивен ефект, при што ќе ги разгорат поддржувачите на „Брегзит“.

Порака од Велика Британија: Не мешајте се

Во медиумите се појавија информации дека Британците побарале од германските и од другите лидери на ЕУ да останат воздржани по ова прашање. Наводно, британскиот премиер Дејвид Камерон го побарал тоа за време на преговорите за посебна концесија за Велика Британија во февруари со другите лидери на ЕУ, со цел да го направи продолженото членство поатрактивно за својот народ. Пораката била европските лидери да останат надвор од дебатата, да не даваат изјави за британските медиуми и да не излегуваат во јавноста по повод решавање на прашањето во Велика Британија, така што поддржувачите на „Брегзит“ нема да можат да се свртат и да кажат: „Токму тоа ни пречи, тој бескраен патернализам и наметливост од Берлин и од Брисел“. Во неодамнешното интервју за „Шпигел онлајн“, претседателот на Европската

комисија, Жан-Клод Јункер, изјави дека ќе биде паметно и коректно да се молчи.

Во исто време, германската влада има многу причини да не молчи бидејќи излегувањето на Велика Британија од ЕУ би било катастрофално за Германија.

Германските политичари не ги загрижува само заканата од турбуленции на финансиските пазари или други економски последици. Велика Британија е третиот по големина трговски партнер на Германија, со вкупна вредност на извоз од 89 милијарди долари во 2016 година. Повеќе од 2.500 германски компании се активни во земјата. А, околу 3.000 британски компании имаат подружници во Германија. Во отсуство на единствениот пазар, овие тесни врски ќе станат покомпликувани.

Сепак, најважното за Германија има фундаментално значење. Европскиот консензус е суштински дел од повоениот идентитет на Германија; целта на обединета Европа како официјална национална цел е укотвена во германскиот федерален устав. Ако Велика Британија излезе од ЕУ, ќе ѝ нанесе голем

удар, од кој тешко ќе може да се стабилизира. И тоа во време кога ЕУ веќе се наоѓа во средината на историска криза.

Во Берлин политичарите стравуваат дека „Брегзит“ дополнително ќе ги засили силите што се чини дека ја разнишуваат ЕУ - на исток, каде што европската солидарност е доведена до крајни граници; на југ, каде што економиите сè уште не закрепнале од кризата на еврото. И секаде каде што десничарските популисти и евроскептици се во пораст. Ако Британците си заминат, тоа може да испрати сигнал дека Европа се распаѓа.

Германскиот министер за финансии, Волфганг Шојбле, смета дека постои можност другите европски земји да го следат британскиот пример и да ја напуштат ЕУ.

- Тоа не може да се отфрли, тоа е теоретски разбирливо. На пример, би реагирала Холандија, како земја која традиционално има многу блиски односи со Велика Британија - изјави политичарот, член на конзервативната Христијанско-демократска унија на Меркел, за „Шпигел“.



На Германците им е потребна Велика Британија како противтежа на Франција

Но, тоа не е сè. Барањата од други земји-членки на ЕУ во иднина можат да бидат иритирачки, но има уште поголем проблем: На Германија ѝ е потребна Британија во ЕУ како партнер и како пазарноориентирана противтежа на социјалистичка Франција. Тоа стана уште поважно со неодамнешното заладување на односите меѓу Германија и Франција, двојка што порано се опишуваше како мотор на Европа. Во многу области, вклучувајќи го и единствениот пазар, слободната трговија, конкурентноста, намалувањето на бирократијата, а особено во економската и во финансиската политика - Германија и Велика Британија имаат слични интереси.

Без Велика Британија, која е постојана членка на Советот за безбедност на ОН и нуклеарна сила, важноста на ЕУ за надворешна и безбедносна политика, исто така, драстично ќе се намали.

- Таа Европа ќе биде помалку ценета, предупредува вице-канцеларот Зигмар Габриел од централно-левичарската Социјалдемократска партија (СДП).

Советникот на Меркел за надворешна политика, Кристоф Хојсен, вели дека без Велика Британија како партнер, ЕУ нема да ја има истата тежина како и ЕУ со Британците. И покрај тоа што Велика Британија, се разбира, нема да исчезне од светската сцена, „Брегзит“, сепак, ќе ја принуди Германија да преземе поголема одговорност во рамките на ЕУ.

Воопшто не изненадува фактот што претставниците на германскиот кабинет овие денови внимателно ја следат секоја нова анкета во Велика Британија. Останување или напуштање? Во моментот, трката е исклучително тесна.

Се верува дека Меркел сè уште не планира да им се додворува на Британците во финалниот натпревар на кампањата „Брегзит“. Но, зад сцената, германските функционери се подготвуваат за најлошото веќе некое време. Во интервју за „Шпигел“, министерот за финансии, Волфганг Шојбле, во обид да ги смири стравувањата, изјави дека ако е потребно, Европа ќе функционира и без Велика Британија.

Извор | „Шпигел“
Превод | Ана Цветаноска

ВО НАЈЗНАЧАЈНИОТ АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ ВО ТЕК СЕ МНОГУБРОЈНИ КОНЗЕРВАТОРСКИ РАБОТИ

За реконструкција и за адаптација на железничката станица во Центар за посетители со повеќе намени се обезбедени 22 милиони денари, ни соопшти директорката Силвана Блажевска

Пишува | Невена Појовска

Стариот град Стоби, „Stobis, vetere, urbe...“ како што го нарекува римскиот историчар Ливиј, подигнат на вливот на Црна Река во Вардар, е најголемиот град во северниот дел на римската провинција Македонија, подоцна главен град на провинцијата Macedonia Secunda и значаен урбан, воен, административен, трговски и религиозен центар на две големи империи: римската и византиската.

Сместен во срцето на Македонија, на крстопатот меѓу егејскиот свет и централниот Балкан, во текот на целиот период на своето постоење претставувал средиште во кое се следеле културните придобивки на античкиот свет.

Денес остатоците на овој надалеку познат археолошки локалитет се еднакво лесно пристапни од меѓународниот автопат Е-75 што го прави

СТАРАТА ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ВО СТОБИ ЌЕ СТАНЕ ЦЕНТАР ЗА ПОСЕТИТЕЛИ СО ЛАПИДАРИУМ И СО МУЗЕЈСКА ПОСТАВКА

Стоби мошне популарна туристичка дестинација во Македонија. Се упативме кон овој мошне значаен археолошки локалитет во Македонија бидејќи во моментот таму се во тек многу важни конзерваторски работи. Стоби е лоциран на територијата на општина Градско, на 80 километри јужно од Скопје и 85 километри северно од македонско-грчката граница. Нашата авантура за миг беше ставена под прашање бидејќи околу 25 километри пред целта ни се расипа возилото, но набргу бевме спасени.

По нас дојде момче вработено во локалитетот и нè превезе до локалитетот. Пред нас се распосла најубавиот римски театар, кој во моментот го реконструираат, прекрасното зеленило и богатство од артефакти. Нè пречека екипата што во моментот интензивно работи на конзервација, реставрација и на археолошки доистражувања на

римскиот театар, кои, како што ни рекоа, се во завршна фаза. Воедно, се работи и на завршна фаза од конзерваторско-реставраторските работи на нартексот на епископската базилика.

Целта на нашата посета во Стоби беше проектот за санација и за адаптација на старата железничка станица, која со години беше напуштена, а сега директорката Силвана Блажевска најави дека ќе ја пренаменат во Центар за посетители со лапидариум, мала музејска поставка со вредни артефакти од Стоби, како и со сала за семинари и со кафетерија за посетителите.

- Овој објект многу ќе им помогне на вработените и на институцијата и на самото финансирање на локалитетот, ќе биде во функција и на сето тоа што е неопходно за големиот број посетители на Стоби бидејќи од април до крајот на октомври има околу 15.500 посетители, од кои голем дел странски туристи - вели министерката Елизабета Канческа-Милевска.

НИСКОГРАДБА - ВИСОКОГРАДБА - ЕНТЕРИЕР

БГ

BAUER

МАКЕДОНИЈА

СКОПЈЕ

www.bauerbg.mk e-mail: info@bauerbg.mk тел: +389 2 310 99 54





Министерството за култура ја финансира програмата за проекти во Стоби и таа изнесува 4 милиони и 550 илјади денари.

- За реконструкција и за адаптација на железничката станица во Центар за посетители со повеќе намени се обезбедени 22 милиони денари - ни соопшти Силвана Блажевска.

Денот беше исклучително топол и набргу се повлекуваме во сенка покрај реката Црна. Овде се поставени бараки,современо уредени, во кои престојуваат студенти од цел свет, кои преку летото ја посетуваат археолошката школа во Стоби. Местото е прекрасно. Додека го пиевме кафето поразговаравме за сè што се случува на локалитетот. А се запознавме и со учесниците на школата, кои доаѓаат од сите делови на Земјината топка.

- Националната установа Стоби соработува со фондацијата Балканско наследство

тво од Република Бугарија и на тој начин се реализираат меѓународни работилници за конзервација на мозаици и на керамички садови. Во овие работилници се вклучени 14 учесници од Канада, САД, Јапонија, Камбоџа, Шпанија и од Велика Британија, вели Блажевска.

Директорката на НУ Стоби, Силвана Блажевска смета дека целта на сите досега реализирани проекти е подобра заштита и презентација на археолошкиот локалитет Стоби, инвестиција, која, вели, ќе се врати со тек на времето.

- Како посебно значајно откритие јас би ги истакнала истражувањето на Храмот на Изиди, на кој истражувањата за оваа година веќе завршија и продолжуваат в година. Имаме уште да ископуваме надолу и да стигнеме до римските слоеви на комплексот, каде што очекуваме

да пронајдеме поголем број мермерни скулптури, кои би се нашле во таков храм на египетско божество. Воедно, сакам да истакнам, што е посебно важно, дека минатата година имавме еден нов момент во истражувањата. Се појави натпис што укажува дека храмот не е посветен само на Изиди, туку и на нејзиниот партнер Сарафис. Јас се надевам дека за неколку години, кога ќе биде доволно



истражен, ќе можеме да го подготвиме за конзервација - најави Блажевска.

Се упативме кон римскиот театар каде што со полна пареа се работи на реставрација. Тој е највпечатлив.

- Ова е театар со најсочуван внатрешен коридор во самиот театар, а посетителите што ќе доаѓаат во театарот ќе влегуваат од задните страни влегувајќи низ коридорот за да дојдат до седиштата на театарот. По реконструкцијата, театарот ќе има капацитет од три илјади седишта.

НУ Стоби годинава ќе конкурира за годишниот конкурс за добивање средства за реконструкција на театарот, а тоа значи враќање на седиштата.

- Дел од тие седишта се сочувани и ги имаме овде, а дел ќе треба да се изработат и потоа да се постават на вториот дел од откривањето на театарот, така што в година ќе бидат одобрени средства и потоа ќе треба да се об-

јави тендер и да се избере фирма што ќе ја изврши реконструкцијата на театарот. Сето тоа со цел театарот да се стави во функција на Фестивалот на античка драма Стоби и на други културни манифестации - велат археолозите.

Театарот бил изграден во втори или трети век. Сличен е на постарите грчки театри и е еден од поголемите и порепрезентативни објекти во Стоби, од римскиот период. Гледалиштето, оркестрата и градбата на сцената се подигнати одвоено едно од друго. Градбата на сцената нема бина, туку добро изградена фасада, која била заднина на претставите во оркестрата. Гледалиштето, кое се состои од два дела, изградено е од бел мермер донесен од Плетвар. Според процените, театарот можел да прими 7.638 посетители. Распределбата на седиштата, секако, се вршела според припадноста на одделни племиња - во гледалиштето се наоѓаат запишани имињата на пет племиња.



Театарот во доцниот трети век бил претворен во арена за борба на гладијатори со дивни зверови. Ваквата промена настанала во 325 година, по издавањето на царскиот декрет на Константин Велики, со кој се забранувале борбите на гладијатори со дивни зверки. Во средината и при крајот на втори век, парадоните служеле како буништа, над кое подоцна биле изградени куќи, и тоа на падината што се спушта кон исток и кај западниот ѕид од градбата на сцената. Целиот горен дел на гледалиштето и значителен дел од долните партии биле разнесени за градежен материјал потребен за градби во доцниот четврти и во текот на петти век, а во последниот век од градскиот живот на Стоби. Седишта и други архитектонски елементи биле вградени во надворешниот градски бедем кај Porta Хераклеја, во внатрешниот градски бедем, во дуќаните и пиедесталите по Виа Сакра, во Полукружниот плоштад, во Епископската базилика, кон Градската чешма, Централната базилика со синагога, и во Северната базилика.

Дознаваме дека ќе се покрива и Епископската базилика за која беше распишан конкурс за идејно решение со цел таа да може да се заштити и соодветно да се презентира. ■



НЕ ИЗЛЕГУВАЈТЕ НА СОНЦЕ БЕЗ КРЕМ СО ЗАШТИТЕН ФАКТОР

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

Со доаѓањето на летото, делови од нашата кожа се повеќе изложени на сончева светлина. Сончањето е многу популарно, но, од друга страна, што може да ѝ направи сонцето на кожата? Како правилно да се заштитиме од штетното влијание на сонцето? За овие прашања, како и за убодите од инсекти, карциномот на кожа, факторите на ризик за појава на меланомот разговаравме со д-р Дејан Филиповиќ, дерматолог во поликлиника „Букурешт“ во Скопје. Треба да се знае дека и песокот и тлото рефлектираат УВ-зраци, дури и под чадорите за сонце. Дури и снегот рефлектира УВ-зраци. Треба да се избегнува и изложувањето на УВ-зраци од лампи за сончање и од солариуми, вели д-р Филиповиќ.

Ракот на кожата е најчеста форма на рак. Дали може да се лекува ако се открие рано?

ФИЛИПОВИЌ: Ракот на кожа или малиген меланом претставува малиген тумор на кожата и слузокожата кој потекнува од епидермалните меланоцити, од функционалната компонента на целуларниот невус (бенка) или, ретко, од синиот невус. Ракот на кожата е еден од најагресивните карциноми, но целосно е излечлив ако се открие навреме. Главен метод на лекување е операција, односно хируршка интервенција. Ако се отстрани делот на заболена кожа во раната фаза, излекувањето е стопроцентно. Затоа е важно овој агресивен карцином да се открие во раната фаза. По излекувањето, се продолжува нормално да се живее.

Како да се спречи и како да се открие навреме? Знаат ли македонските пациенти да препознаат дека боледуваат од рак на кожата?

ФИЛИПОВИЌ: Пациентите треба да се запознаени со системот на евалуација на промената на кожата АБЦДЕ, односно: А = асиметрија, меланомот е неправилен и асиметричен; Б = граница (border), има засечен и нарабен раб; Ц = боја (Color), бојата му е во повеќе нијанси, од пурпурна до црна и околу меланомот може да се јави еритемно (црвено) хало; Д = дијаметар, обично е поголем од 6 мм во пречник; Е = елевација, се јавува како резултат на вертикален раст на туморот. Доколку се забележи кој било од овие симптоми, задолжително треба да се побара помош од специјалист дерматолог, кој ќе направи детално скенирање (дермоскопија, дермаскен) за да ги отстрани сомнежите или, ако се потврдат, да се лекува и излекува.

Со доаѓањето на летото, делови од нашата кожа се повеќе изложени на сончева светлина. Сончањето е многу популарно, но, од друга страна, што може да ѝ направи сонцето на кожата? Како правилно да се заштитиме од штетното влијание на сонцето?

ФИЛИПОВИЌ: Ултравиолетовиот (УВ) дел од спектарот на сончевата светлина е главната причина за сите видови рак на кожата вклучувајќи го и меланомот. Се верува дека изложувањето на сонце е главен фактор за појава на 50-70 проценти од меланомите, иако тие може да се појават и на површини од телото кои нормално не се изложени на сонце. Што е можно повеќе да се намали изложувањето на сонце, особено во периодот од 11 до 16 часот, а при изложување на сонце, задолжително да се заштити кожата со крем со висок заштитен фактор (за

УВА и УВБ зраци), најмалку половина час пред изложувањето на сонце (нивниот ефект трае само 2-3 часа и потоа повторно да се нанесе), да се носи облека со долги ракави, шапки или шешири и очила за сонце со УВ-заштита. Треба да се знае дека и песокот и тлото рефлектираат УВ зраци, дури и под чадор за сонце. Дури и снегот рефлектира УВ зраци. Треба да се избегнува и изложувањето на УВ-зраци од лампи за сончање и од солариуми.

Кои се факторите на ризик за појава на меланом?

ФИЛИПОВИЌ: Фактори на ризик за развој на меланом се генетските фактори и факторите на околината. Во однос на генетските фактори, многу е веројатно дека ризикот за развој на меланом како последица на ултравиолетова експозиција зависи од интеракцијата на генетските фактори кои го детерминираат степенот на осетливоста кон зрачењето. Висок ризик за развој на меланом имаат индивидуи со дијагностициран меланом кај најмалку двајца блиски членови од фамилијата, зголемен број бенки (повеќе од 100), светол тен, светли очи и коса и тенденција на сонце да изгорат наместо да потемнат. Од факторите на околината, сончевата ултравиолетова експозиција, особено експесивното сончање се смета како главен фактор на ризик за развој на меланом, дури и по долгогодишен латентен период. Траумите на кожата, особено на бенките, хормоналното влијание и пушењето не се асоцирани со почесто јавување на меланом на кожата.

Дали во Македонија расте бројот на пациенти со рак на кожа?

При изложување на сонце е задолжително да се заштити кожата со крем со висок заштитен фактор (за УВА и УВБ зраци), најмалку половина час пред изложувањето на сонце. Ефектот на кремот трае само 2-3 часа, па потоа треба да се нанесе повторно. Треба да се знае дека и песокот и тлото рефлектираат УВ зраци, дури и под чадор за сонце, советува д-р Филиповиќ

ФИЛИПОВИЌ: Да, во Македонија расте бројот на пациенти со рак на кожата, што зборува за потребата од интензивни активности и кампањи за едукација за превенција, која е неопходна. Затоа и оваа година, како неколку години претходно, во сите дерматолошки институции низ Македонија се спроведе кампањата „Еуромеланом 2016“, со бесплатни прегледи на сомнителните дамки на кожата, под мотото „Сонцето не сјае само на плажа, тоа ве следи насекаде“.

Во лето, освен сонцето, и инсектите се тие што ѝ пречат на кожата. Во овој период се актуелни крлежите и комарците. Како да се заштитиме? Можно ли некој, едноставно, да е магнет за крлежи и секоја година да биде каснуван од нив? Што треба да се стори?

ФИЛИПОВИЌ: Каснувањето од инсекти како што се комарци, оси, пчели, стршени, тафтабити, крлежи и друго може прилично да го наруши нашиот престој во природа и уживањето на убавото време. Меѓутоа, и многу повеќе од тоа поради можноста за појава на алергија, во некои случаи и опасна по живот, заради што, секако, се неопходни и одредени превентивни мерки. Најважно е да не се користат миризливи сапуни

за капење и јаки парфеми. Осите ги привлекува и шарената облека, а секогаш кога е можно да се носат долги ракави и ногавици и да се избегнуваат грмушести и тревни површини. Секогаш кога некој се враќа од прошетка во природа, препорачливо е детално да се прегледа како рано откривање на убод или каснување од инсекти (крлежи). Прва помош е ставање ладна облога и доколку пациентот знае дека

е алергичен на одредени инсекти, задолжително да носи антиалергиски таблети и при убод или каснување веднаш да се напие. Повеќето каснувања од инсекти се без поголеми последици, но моја препорака е при секое детектирање убод, каснување или полазување од инсекти да се јави во најблиската дерматолошка институција или амбуланта за да се спречи опасност од појава на алергиска реакција или инфекција. ■



ТЕРОРТОТ ПРОДОЛЖУВА И ПО ЗАГОРИЧАНИ

ГРЧКАТА АНДАРТСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО ЈУГОЗАПАДНА ОСМАНЛИСКА МАКЕДОНИЈА ВО 1905 ГОДИНА

По терористичкиот напад во селото Загоричани од 25 март 1905 година грчките паравоени формации се повлекле јужно, во елифоната зона на костурската околица, во реонот на Костораци-Лошница-Богатцко

Пишува |
г-р Димишар Љоровски Вамваковски

Планот на андартските водачи бил да се засолнат на безбеден терен, со цел да се избегне евентуалниот прогон на османлиската војска. Потоа требало да се направи ново прераспределување на четите во југозападна Македонија, а дел да се повлечат во грчката држава. Четата на **Јоанис Каравитис** преку Корештата се упатила на север, меѓу Битола и Лерин, **Макрис** заминал за селото Лехово, додека четата на **Каудис** се распаднала, а тој се вратил во Грција. Четата на **Дукас** се стационарирала во околиците на Костенаријата, Колонија и Корча, а на **Вардас** останала во елифоната зона на костурската околица од каде и го координирал андартското движење во југозападна Македонија.

Во април 1905 година се случиле нови судири на грчките чети со османлиската војска. Како причина за брзото откривање на андартите е фактот што по нападот на селото Загоричани, под притисок на конзулите на големите сили, биле преземени вонредни мерки за нивно пронаоѓање и прогонување. Во прилог на властите била и големината, т.е. бројниот состав на самите вооружени групи, со што ѝ било олеснето на војската брзо да ги открие. Исто така, од исклучително значење биле информациите кои властите ги добивале од месното население за движењето на андартите. Населението, поучено по нападот во Загоричани, почнало интензивно да соработува со месната власт за сметка на грчките паравоени формации.

Првиот судир се случил на 16 април во селото Бел Камен. Таму била стационарирана четата на **Никостратос Каломенопулос (Нидас)**, кој бил на поминување кон Мариово. Четата броела околу 115 борци и била лесен плен за османлиската војска, пред сè поради нејзината бројност и неможност за преземање брзи и тактички маневри. Андартите по целосното опколување и првобитниот отпор, скоро половината, заедно со нивниот водач, се предале на војската, додека еден мал дел успеал да го пробие обрачот и да замине кон Мариово.

Според османлиски извори, убиени биле 4 андарти, 3 биле ранети, а било заплнето и поголемо количество оружје и експлозивен материјал. Другиот вооружен судир се случил во втората половина на април 1905 година на планината Мурик, каде што биле концентрирани неколку грчки чети (околу средината на април грчко-османлиската граница ја помина четата на потпоручникот Катехакис со подводачот Томбарас Георгиос (Рупакас) со 45 борци, потоа групата на Манос Петрос (Вергас) со 70 борци и четата на подводачот Павлос Гипарис со 20 борци). Водачите на андартите имале план да го нападнаат големото македонско село Емборе во кајларската околица, кое претходно било цел и на четата на Каломенопулос. Нападот бил одложен поради раздвигување на османлиската војска, која добила информации од месното население за присуството на нерегуларни вооружени формации. Одлучено било четите да се разделат, односно групите на Катехакис и на

Манос да се упатат кон селото Лехово. На 21 април дошло до вооружен судир, во кои андартите поради подобрата позиција успеале безбедно да се повлечат од планината Мурик, со значително помал број жртви од османлиската војска.

Временскиот период кој следел - по битката на Муриот - бил доста критичен за грчките чети. Раздвигувањето на војската и прогонот на андартите биле интензивирани, кои воедно биле во корелација со зачестените навремени известувања од страна на месното население. Исто така, зголемена била несигурноста кај дел од населението, во прв ред елинофони жители и поединци - патријаршисти, кои ги поддржувале грчките паравоени формации и на истите им служеле како јатаци или бази. Ова придонело да се појави разочарување, недисциплина и дезертирање на голем број платеници, кои по силата на приликите се враќале во грчката држава. Георгиос Цонтос (Вардас) во својот дневник од 30 март 1905 година, забележал: „**Секој ден заминуваат борци, а ова носи големо ослабување на четите. Вергас од 70-75 остана со 20-25 борци. Рувас од 45-50, остана со 10-12 борци и Зукис од 65-70 на 30 борци. Ова ги разочарува сите и не принудува да се повлечеме уште повеќе, со надеж дека ќе имаме засилување од Грција...**“. Ваквата состојба ги принудило водачите на грчките чети да испратат известување до грчкиот „Македонски комитет“, со цел да ја образложат новонастанатата ситуација и да побараат насоки за идното дејствување. Одговорот со препораките набрзо следел.

Грчкиот „Македонски комитет“ наредил дел од четите да се вратат на грчка територија со цел да се реорганизираат. На генералниот водач Вардас му било укажано дека координацијата со четите од подалечните реони, како на пример со оние во Мариово и Костенаријата, требал да ја одржува со мали вооружени групи. Потоа, од него се барало да регрутира соодветни борци и да ги засили вооружените формации во југозападна Македонија, а истовремено биле формирани и нови чети во

Грција; сугерирано било во иднина да се избегнуваат „одмаздувачки акции“, како, на пример, таа во с. Загоричани бидејќи истите привлекувале големо влијание во Османлиската империја и Европа. Највисокиот Совет на грчкиот „Македонски комитет“ сметал дека движењето не би требало да предизвикува внимание, со цел да не се вмешаат Високата Порта и европската дипломатија. Затоа истиот наредил пасивизирање, во краток период, на дејноста на четите и стабилизација на ситуацијата, мерки кои би требало да го намалат притисокот од османлиската власт. За таа цел било одлучено да се промени метод на дејствување, т.е. поделба на четите во мали одреди веднаш по преминувањето на грчко-османлиската граница - одлука која била донесена како резултат на „катастрофата“ од Бел Камен.

Паралелно и грчката влада заземала став околу новонастанатата ситуација и донела одредени одлуки. „Македонската комисија“, формирана за испитување и регулирање на воените потреби на Солунскиот и Битолскиот вилает, решила дека во Битола е неопходно формирање на „Посебен центар за управа на борбата во За-

падна Македонија“. Дејноста на овој „Центар“ (кој требало да наликува на веќе формираните во Солун) се состоела во планирање и координација на активностите на четите. Поради тоа, во текот на 1905 година за оваа цел во битолскиот конзулат биле испратени поручникот Панајотис Спилијадис (Параскеваидис) и потпоручникот Николаос Кондогурис (Синис), додека за истата работа во Лерин бил поставен за учител Василиос Панусопулос.

Како и да е, по извршената реорганизација и добиените насоки од Атина за начинот на водење на вооружената борба, било забележано засилување на андартското движење во југозападната Македонија. Започнал да се реализира планот од почетокот на годината, т.е. распространување на андартското движење на поширока територија во Битолскиот вилает. Главни околии, покрај постојните, кон кои биле насочени грчките чети биле преспанската, битолската, источниот дел од леринската околица и Мариово. Последните две биле од посебно стратешко значење за грчката „Македонска борба“ бидејќи претставувале важна алка во координацијата на вооружената борба меѓу Солунскиот и Битолскиот вилает.

Исто така, главна цел на грчките чети во планот за проширување на нивната дејност кон север бил обидот за заземање на веќе организирани територии од страна на МРО, воспоставување некаква си „внатрешна грчка организација“ и конвертирање што поголем број верници од егзархисти во патријаршисти. Во своите спомени Каравитис, кој во најголем период од 1905 година дејствувал меѓу леринската и битолската околица, забележал: „... и сега штом се ослободија од заканата на комитите (се однесува на селата Драгош и Раково, б.н.), јас да тргнам на север кон Бистрица, Буково, Орехово, Лавци, до Магарево, и да ја исчистам оваа околица пред зимата (се мисли од чети на МРО, б.н.), главно да се стационарирам на Пелистер, и така идната пролет да отвориме линија кон Крушево, што го сметаме за наша последна национална претензија“. Се разбира ваквите планови требало да се реализираат со помошта на вооруженото насилство, терор, закани, убиства и напади врз невооруженото цивилно население, но и против структурите на МРО. ■

...ПРОДОЛЖУВА

лабораторија
avicena

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА
Совршенството ни е во крвта



- БОЛКИ ВО СТОМАКОТ • ПОДУЕНОСТ • ЗАПЕК • ПРОЛИВИ
- ГЛАВОБОЛКИ, МИГРЕНА • БОЛКИ ВО ЗГЛОБОВИ
- КОЖНИ ПРОМЕНИ • ХРОНИЧНА ПРЕКУМЕРНА ТЕЖИНА

ДАЛИ ПРИЧИНАТА ЗА ВАШИОТ ПРОБЛЕМ Е **ИНТОЛЕРАНЦИЈА НА ХРАНА?**
Понекогаш, одредени лица имаат невообичаена реакција кон одредена храна или состојка од храна!



- ✓ **ТЕСТ СО КОЈ СЕ ОДРЕДУВА МОЖНА ИНТОЛЕРАНЦИЈА НА ПРЕКУ 90 ВИДОВИ ХРАНА ИЛИ СОСТОЈКИ ОД ХРАНА ОДЕДНАШ!**
- ✓ **ЦЕЛОСНО ИСЧЕЗНУВАЊЕ НА СИМПТОМИТЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА ПО ДИЕТА БАЗИРАНА НА РЕЗУЛТАТ ОД ТЕСТ ЗА ИНТОЛЕРАНЦИЈА.**

Локација 1 - Комплекс Македонија (спроти Алумина)
Бул. 8 Септември бр.2, Лок.1, 1000 Скопје
тел: 02/3179 001, 075 211 406; факс: 02/3177 130; e-mail: lab@avicenalab.com.mk

Локација 2 - нас. Аеродром
Бул. Јане Сандански бр.7, Лок. 4, 1000 Скопје
тел: 02/24 77 345; факс: 02/24 77 347; e-mail: lab2@avicenalab.com.mk

www.avicenalab.com.mk




1

Седумцирквие
Милош
Урбан

2

**Љубовна
саботаж**
Амели
Нотомб




3

Зајдисонце
Катерина
Цатева



4

Сведок
Хуан Хосе
Саер



5

**Исконска
тага**
Ања
Кузмановска



**КОНЦЕРТ ВО ИТАЛИЈА ПО ПОВОД 25-ГОДИШНИНАТА ОД
НЕЗАВИСНОСТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Во Сикстинската капела во Савона италијански музичари пееја на македонски

Благој Нацоски, како амбасадор на културата на Македонија во Италија, е иницијатор, промотор и координатор на овие настани

Во Сикстинската капела во Савона, во рамките на Меѓународниот фестивал за музика на Савона, се одржа концерт посветен на 25-годишнината од независноста на Република Македонија. Следните денови концертот беше репризиран и во палатата „Гопчевич“, салата „Боби Базлен“, при Градскиот музеј „Карло Шмидл“ во Трст.

Концертите се поддржани од Министерството за култура на Република Македонија, во рамките на Националната програма за меѓународна соработка за 2016 година, а Благој Нацоски, како амбасадор на културата на Македонија во Италија, е иницијатор, промотор и координатор на овие настани.

На концертите настапија само италијански музичари, кои делото „Седум песни од светлина и прав“ компонирано од италијанскиот композитор Анџело Инглезе, на поезија од Никола Маширов, го изведоа на македонски јазик: Луиџи Скифано (контратенор), Рафаеле Фео (тенор), Елена Бакјарело (кларинет), Константин Чобану (виолина), Џакомо Бјаџи (виолончело) и Џанлука Аскери (пијано). Организатори на настаните се „Ensemble

Musiche Nuove“ од Савона и „Amici della Lirica G. Viozzi“ од Трст.

Овојпат се одлучив да не бидам дел од изведувачите на овие концерти, туку да се посветам комплетно на нивната промоција и реализација. Го избрав делото „Седум песни од светлина и прав“ бидејќи е еден совршен спој на македонска поезија и италијанска современа композиција, односно врвноста на Никола во неговите стихови и генијалноста на Анџело кој успеа да внесе и примеси од македонскиот ритам во оваа композиција која трае 35 минути и ќе го заземе главниот дел на концертот. Втората причина е што при праизведбата пред две години делото имаше прекрасен прием кај публиката и никако не смее да биде заборавено, напротив, се надевам дека наскоро ќе ја доживее и својата македонска премиера. Се радувам што моите италијански колеги пеат на македонски јазик. Се обидувам истиот концерт наесен да биде репризиран и во други италијански градови. Инаку, јас од оваа година сум и амбасадор на UNEDUCH за Македонија, така што и оваа организација е покровител на настаните - вели Нацоски. ■ (Н.П.)

АНТОЛОГИЈА



Благица Секуловска (1979)

ДЕЦА

Не сме веќе деца,
не сме мали, пискави, слабики,
не носиме повеќе клуч околу вратот,
не се довикуваме под балконите,
нема веќе: Еј, ај симни се.

Не сме веќе деца,
не чкрткаме повеќе срциња на листовите,
немаме време во кое треба да се
вратиме,
не се криеме по туѓите темни ходници
за нежност да размениме.


Не сме веќе деца,
на родендените не јадеме смоки,
не играме мрсно фото, не трепериме
пред симпатите,
не се собираме на спиење, за цела вечер
за копнеж љубовен да збориме.

Не сме веќе деца,
нема веќе учители и оценки,
нема криење по тоалетите, нема
шепкање на часовите,
нема бегане, нема време губење, нема
простор за целодневно безделничее.

Не сме веќе деца,
немаме модринки на нозете,
немаме креда во џебот за секаде
да се потпишеме,
не сонуваме дека возиме ролерки
или дека сме на вода која сме ја
разбранувале.

Не сме веќе деца, пораснавме,
куклите со луѓе ги заменивме,
престанавме да делиме, сега поседуваме.

Не сме веќе деца,
сега сме министри, доктори,
банкари, шефови,
мангупството и слободата за ропство
кон материјата ги трампаваме,
и сега дотерани, намирисани, учени,
се прашуваме кога заборавивме да се
радуваме?



„Ски-јакна“ на Питер Дојг

Питер Дојг (1959) е шкотски сликар, а неговото дело „Ски-јакна“ е насликано во 1994 година. Денес тоа е изложено во „Тејт модерна“ во Лондон. Од 2002 година Дојг

се преселил во Тринидад. Во 2007 година неговото дело „Бело кану“ е продадено на аукција во „Сотби“ во Лондон за 12 милиони американски долари. ■

ТОП 5 НАГЛЕДАНИ ФИЛМА

во САД викендов



1

ПОВИКУВАЊЕ 2
THE CONJURING 2



Заработка: 40.400.000 \$

Жанр: хорор
Режија: Џејмс Вен
Актери: Вера Фармига,
Патрик Вилсон,
Медисон Волф

2

ВОРКРАФТ: ПОЧЕТОК
WARCRAFT



Заработка: 24.200.000 \$

Жанр: акција
Режија: Данкан Џоунс
Актери: Травис Фимел,
Пола Патон,
Бен Фостер

3

СЕГА МЕ ГЛЕДАШ 2
NOW YOU SEE ME 2



Заработка: 22.400.000 \$

Жанр: акција
Режија: Џон М. Чу
Актери: Марк Рафало,
Вуди Харелсон

4

НИНџА ЖЕЛКИ:
ИЗЛЕГУВАЊЕ ОД СЕНКА
TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES: OUT OF THE SHADOWS



Заработка: 14.400.000 \$

Жанр: акција
Режија: Дејв Грин
Актери: Меган Фокс,
Вил Арнет,
Тајлер Пери

5

ИКС МЕН: АПОКАЛИПСА
X-MEN: APOCALYPSE



Заработка: 9.900.000 \$

Жанр: авантура
Режија: Брајан Сингер
Актери: Џенифер Лоренс,
Мајкл Фасбендер,
Џејмс Мекавој

ВО СКОПЈЕ ЌЕ СЕ ДОДЕЛИ НАГРАДАТА ЗА НАЈДОБАР МУЗЕЈ ВО ЕВРОПА



Следната, 2017 година, во септември, Македонија и Министерството за првпат ќе бидат домаќини и организатори на престижна манифестација за доделување на наградата „Микелети“, која се доделува за најдобар музеј во Европа. Ова е едно од најзначајните европски признанија во областа на музеологијата. Оваа награда се поистоветува со наградата „оскар“, но во светот на музеите.

Наградата „Микелети“ првпат е доделена во 1996 година од страна на фондацијата „Луиџи Микелети“ и е наменета за светски музеи со историски, индустриски и научен карактер, како и на новите иновативни музеи или стари, кои биле пренаменети.

Во 2013 година Музејот на македонската борба за државност и за самостојност учествуваше во натпреварот за најдобар европски музеј, кој го организира Европската музејска академија (ЕМА). Самата номинација на Музејот значеше дека тој е влезен во потесен круг. Таа година беа номинирани музеите „Нобел“ во Стокхолм, музејот

На церемонијата на доделување на наградата „Микелети“, која ќе се одржи во Музејот на македонската борба, освен членовите на бордот на ЕМА и претставниците на номинираните музеите, ќе присуствуваат истакнати универзитетски професори по музеологија од европските университети, како и други видни гости, меѓу кои и принцезата од Луксембург, Сибила

Пишува | **Александра М. Бундалевска**

на Никола Тесла во Белград и други реномирани европски музеи. Во конкуренција на 21 врвна институција Музејот на македонската борба од страна на ЕМУ доби посебно признание за ентузијазмот и за големите достигнувања во зачувувањето на национално-

то богатство. Две години пододна, во рамките на Форумот на словенски култури во Санкт Петербург доби Специјална награда „Жива“ за необична презентација.

■ **Оваа одлука на Бордот на Европската музејска акаде-**

мија, која беше донесена на годишната средба, во мај годинава, на островот Лезбос, е од исклучително значење за Република Македонија и претставува големо признание на заложбите на Министерството за култура во областа на музеолошката дејност, во чишто рамки беа преземени голем број инвестиции, кои резултираа со изградба на повеќе музеи во кои е презентирано богатото културно и историско минато на нашите простори. Одржувањето на овој значаен настан во Република Македонија истовремено е и одлична можност учесниците и за гостите од Европа да се запознаат со културно-историското богатство и со туристичкиот потенцијал на градот Скопје и на Република Македонија – велат од Министерството за култура.

На церемонијата на доделување на наградата „Микелети“, која ќе се одржи во Музејот



Меѓу добитниците на наградите се музејот за наука од Тренто, Италија, Воениот музеј од Дрезден, Германија, Музејот за текстил и индустрија во Аугсбург во Германија, како и музеи од Норвешка, Португалија, Велика Британија, Ирска... Единствен музеј од регионот што ја добил оваа престижна награда е музејот „Идрија“ од Словенија во 1997 година.

Фондацијата „Луиџи Микелети“ е истражувачки центар за современа историја, специјализирана за собирање и за ширење материјално и нематеријално наследство на 20 и на 21 век. Научното истражување и селекција на наследството има за цел да се разбере, да се пренесе и да се складира сето тоа што, иако близу до нас, ризикува да остане само во сеќавањето на неколкумина.

Фондацијата е создадена во 1981 година од страна Луиџи Микелети, бизнисмен и културен промотор од Бреша (Италија), кој почина во 1994 година.

Фондацијата е сместена во историскиот центар на Бреша. Има повеќе од три илјади метри полици поделени во библиотека, библиотеката за весници, архиви, фотографии, иконографска библиотека, кинотека и аудиовизуелна библиотека. Има и читалница со 40 седишта, како и сала за состаноци со 20 места. Во архивата на Фондацијата имаат документи од политичките и од социјалните движења од 20 век, како и посебен дел за екологијата.

Во иконографскиот дел има постери, членски картички, летоци и други документи од политичка пропаганда.

Фотобиблиотеката, главно, содржи фотографии со политичка историја и со индустриска историја. Во аудиовизуелната библиотека има видеокасети, репортажи, аудиоснимки. ■

на македонската борба, освен членовите на бордот на ЕМА и претставниците на номинираните музеите, ќе присуствуваат истакнати универзитетски професори по музеологија од европските университети, како и други видни гости, меѓу кои и принцезата од Луксембург, Сибила. Во рамките на овој значаен настан ќе се одржи и меѓународен музеолошки семинар на кој ќе бидат презентирани најновите трендови во европската музеологија. На семинарот на кој ќе учествуваат европски стручњаци од оваа област, музејските работници од Македонија ќе имаат одлична можност да се запознаат со најновите достигнувања во музејската дејност.

Целта на Европската музејска академија е преку интернационално претставување на музеите да го промовира истражувањето во музеологијата и на музеологијата како високо културно збиднување и да поттикне дискусии за нови изложбени поставки и музеи преку спојување на музеолошките сознанија и идеи од припадниците на оваа професија.



ПОЕЗИЈА СО МНОГУ СИМБОЛИКА, ПИШУВАНА КАКО ДРАМСКА ЦЕЛИНА

ЗОРАН ПЕЈКОВСКИ: ПОЕЗИЈАТА МОРА ДА СЕ ПРОЧИТА И ДА СЕ ЧУВСТВУВА

Наградите се само еден стимул и сатисфакција за тоа што си го сработил како писател, кои те водат да отидеш на друго скалило, но и да зрееш како автор, вели Пејковски

Разговараше |
Невена Пойовска

Зоран Пејковски е драмски писател, драматург на Народен театар Охрид, главен и одговорен уредник на „Јавност“, „Раст“, „Современи дијалози“... Со него поразговаравме за наградите, поезијата, театарот...

Вашата новата збирка песни „Да не ми е сон“, неодамна беше претставена во Битола откако ја доживеа својата промоција на Саемот на книгата. Кои се вашите впечатоци?

ПЕЈКОВСКИ: Проф. д-р Златко Жоглев ја промовираше мојата најнова објавена збирка песни „Да не ми е сон“ во која студиозно и аналитички навлегува во секој дел од неа. Задоволство е да се биде на промоција на која имаше многу публика, на која се зборуваше за писателската поетика полна со емоции. Поезијата не може да се коментира, поезијата мора да се прочита и да се чувствува. Многу малку автори зборуваат за поезијата, но затоа јас им ја препуштам на читателите да читаат и да се пронајдат во неа. Само можам да кажам дека има многу симболизам во секој збор, стих, строфа. Пишувана е како драмска целина, и таа веднаш, со мала интервенција, може да се преадаптира во дуо-драма во стих. Во секој случај, јас уживав додека работев на збирката „Да не ми е сон“.

За збирката песни „Златна прашина“ ја добивте наградата „Јован Котески“ за необјавена книга. Што значи за Вас ова признание? Како ги доживувате наградите воопшто?

ПЕЈКОВСКИ: Во суштина, јас сум емотивен човек, па така го доживев и добивањето на ова признание имајќи го предвид фактот дека поетот Јован Котески е една историска личност и силна духовна фигура, поет што е последниот политички затвореник осуден на пет години робија, а обвинет од писателите кодоши, кои можат да се сретнат во неговото досие. Е, токму затоа станува јасно колку зрачи неговото име. А што се однесува до наградите како такви, тие се само еден стимул и сатисфакција за тоа што си го сработил како писател, кои те водат да отидеш на друго скалило, но и да зрееш како автор.

„Херувимите на Самуиловата круна“ е публикација за истоимениот сценско - драмски рецитал, кој беше одигран од актери на Народниот театар во Битола по повод 1.000-годишнината од смртта на царот Самуил. За што станува збор во делото?

ПЕЈКОВСКИ: Во сценско-драмскиот рецитал станува збор за периодот од владеењето на царот Самуил, кој прикажува низ што сè поминал овој македонски цар и што сè доживеал од најблиските. Ако добро ја проучите историјата, ќе забележите дека и

Самуил околу себе имал предавници и тие, на некој начин, го раскинале. Ми се чини дека проклетството на Македонецот почнува од тој период, кога сите меѓу себе се јадат, па трае еве до денешни дни. Но, бидејќи станува збор за стих, се обидов структурално да го доведам стихот до периодот на Самуил осознаен преку историографијата од каде што црпеш податоци. Сето тоа го преточив во стих и се обидов да ѝ ја доловам таа цела слика на публиката. Јас бев крајно фрапиран колку публиката бурно и трогателно го доживеа настапот на актерите Митко С. Апостоловски, Петар Горко, Соња Михајлова и Валентина Грамосли. Во публиката беа и претседателот Ѓорге Иванов и академикот Цветан Грозданов, византолог, и други академици, кои ми честитаа и ми оддадоа признание за тоа што сум го напишал и што ѝ го прикажавме на публиката.

Во 2015 година го објавивте и својот прв роман „Градот на јужното море“. Какво Ви е искуството од оваа дистанца? Тешко ли беше да се напише роман?

ПЕЈКОВСКИ: Е, сега ќе ви кажам една тајна, а таа е дека романот е пишуван

врз подлошка за драмски текст и затоа мене сето тоа не ми претставуваше никаква тешкотија. Првично, приказната ја имав во главата и ја ставив на хартија. Е потоа внатре во ракописот употребив нешто слично на Брехтовската шема на ликови, но и на Маркесовата, така што повеќето од 100 ликови што се во романот будно се трудеа да ги водаат до крај. Во овој роман има една специфика, а таа е ако не го прочиташ во еден здив, ќе се најдеш заглавен меѓу ликовите и ќе треба да го препрочитуваш многу пати. Згора на тоа, овој роман е пишуван во трето лице, што е уште една дополнителна стапица во литературата и за авторот и за читателот. А како потврда дека е тешко да се пишува во трето лице е и изјавата на нобеловецот Орхан Памук, кој дури по толку објавени романи се одлучил и собрал храброст да пишува во трето лице. Мене ми е задоволство што првиот роман врз кого работев 10 години е успешен, со успешна приказна и со многу расплети и заплети, што сега лесно, со адаптација, може да се постави на сцена како театарска претстава, или

да се пишува филмско сценарио, па да се направи и филм.

Во моментот сте драматург во Народниот театар од Охрид и главен и одговорен уредник на неколку списанија. Писател, драматург, новинар, публицист... Каде се пронаоѓате најмногу? Која професија можеби најмногу Ви лежи или Ве исполнува?

ПЕЈКОВСКИ: Го сакам театарот, растен сум во театарот, гледав како се создава, како се раѓа една претстава, како им се дава живот на пишаните улоги, како тие живеат на сцена и, можеби, затоа се определив за драматургијата и за театарот. Дипломирав драматургија, магистрирав драматургија, а сега сум и на докторски студии, но и затоа пишувам драмски текстови, затоа што сакам да им дадам живот на моите ликови во драмските текстови. Дефинитивно, драмското пишување и драматургијата се професија што ме исполнува, што е, секако, писателство. Кога пишувате драмски текст вие го живеете животот заедно со ликовите од драмските текстови. Во овој период

работам драмски текстови, кои се однесуваат на личности што биле присутни, живееле во Македонија, функционирале. Длабоко ги проучувам за да го најдам коренот на приказната и потоа врз основа на тоа што сум го прочитал созрева во мене и дури потоа ја создавам драмската пиеса, кога убаво ќе легне сето тоа што сакам да го кажам во една пиеса и што тие ликови направиле, еве да речеме, за сите нас и низ што сè поминале. Како што реков и претходно, јас работам на ликови што биле живи, што дејствувале и тоа е многу потешко за пишување бидејќи тоа не е само уметност, туку е и автентичност, документаристика, која публиката полесно ќе ја внесе врз суштината на приказната. Е затоа е потешко пишувањето драмски текстови врзани за автентични појави и личности и тие во кои ја употребуваш вештата имажинација и се држиш само до уметноста. А што се однесува до акумулацијата на функции, полака почнувам да се ослободувам од нив, така што исклучително ќе се посветам на театарот и на драмското пишување. ■



Со успешното фестивалско деби, третата награда на „Макфест“ и сè поизвесниот пласман во финалето на „Пинкови ѕвездички“, јавноста веќе ја гледа петнаесетгодишната Антониа како идна македонска музичка дива

ИМАМ САМО 15 ГОДИНИ, ДУРИ И НЕ СУМ СВЕСНА ЗА ТОА ШТО МИ СЕ СЛУЧУВА

Пишува | Марина Косићовска

Петнаесетгодишната Антониа Гиговска само што ја заврши првата година во скопската гимназија „Јосип Броз – Тито“. Како и секоја тинејџерка, таа има голем круг на другари и на пријатели со кои ужива да го минува слободното време.

Но, за разлика од многу нејзини врстници, Антониа одамна ја знае својата животна страст и веќе работи на нејзино остварување. Таа пет години активно се дружи со музиката посетувајќи часови по естрадно пеење кај професорката Ана Костадиновска во училиштето за млади таленти „МЦ Естрада“.



Досега има учествувано на шест меѓународни фестивали во земјава и во странство, од каде што се врати со три први места и со три гранпри.

Сите ми се мили, но ако треба да издвојам, тоа би било првото место во Рига, Летонија и Гранпри наградата во Москва, Русија бидејќи и на двата фестивала имаше голема конкуренција од преку дваесет европски и азиски држави – го почнува разговорот Антониа.

Нејзината љубов кон музиката, вели, ѝ е оставена во наследство.

Потекнувам од музичко семејство, мајка ми беше долгогодишна фолклористка, татко ми свиреше хармоника и клавијатури, а брат ми Дарко ми е најголема поддршка во тоа што се обидувам да успеам, а тоа е музиката – вели таа.

На „Пинкови ѕвездички“ се пријавила сама, одлука на која влијаело и нејзиното семејство.

Ја гледав првата сезона и си помислив дека и јас можам да се обидам со моите врстници од останатите балкански држави кои ќе се појават на овогодишното натпреварување. Се одлучив за ова натпреварување бидејќи кај нас вакви настани има сè помалку. Тоа подразбира и долги и скапи патувања, но желбата за докажување беше голема – вели Антониа.

Иако е задоволна од нејзините досегашни настапи и што покажа на големата сцена, нормално, секогаш може и подобро.

Но, тоа е жив настап. Имам 3-4 минути и треба да ја неутрализирам тремата, со која мислам дека успешно се борам, но одговорноста е голема. Те следат очите и ушите на релевантно жири, полна сала навивачи и неколкумилионски аудиториум крај малите екрани. А, не е еднаш. Досега поминаа дванаесет круга и исто толку настапи и од круг во круг се трудам да бидам сè подобра бидејќи и конкуренцијата е одлична. Се стекнав со голем број пријателства помеѓу натпреварувачите и како одминува натпреварот, сме сè поблиски. Станавме како едно големо семејство. Иако сите знаеме дека во секој круг некој мора да испадне, по секој круг има плачење поради тоа што помалку ќе се дружиме со тие што ќе испаднат – вели таа.

Жири-комисијата на натпреварувањето досега не штеди комплименти и одлична критика за нашата кандидатка.

Прекрасно е чувството кога по стресниот настап ќе слушам убави зборови за тоа што сум го изнела на сцената. Тоа е валоризација за целиот труд што сум го вложила, паѓаат во вода и долгите и исцрпувачки патувања, отсуствата од училиште – вели Антониа и додава дека не може



да не ги поздрават соучениците, кои бескрајно ја поддржуваат, и да им заблагодари на сите професори, посебно на класната раководителка Марга и на директорката Тања.

За Антониа појавувањето на сцена значи да е поодговорна кон тоа што го прави.

Ме прави среќна бидејќи тоа што го правам, го правам со голем мерак. Аплаузот од публиката и, досега, убавите критики од жириро ме прават среќна и горда Македонка бидејќи, досега, успешно ги бранам боите на нашата држава – вели Антониа.

Но, покрај огромниот успех на „Пинкови ѕвездички“, на фестивалското деби на „Макфест“ не само што имаше одличен настап и пофалби од јавноста, туку и ги освои третото место и наградата за дебитант на фестивалот.

Таа настапи со песната „За нас“, која е дело на Кире Костов и на Миодраг Врчаковски.

Праќам огромен поздрав за моите две нови сестри, Елена и Мартија од „Пинкови ѕвездички“. Ние три сме си суперподдршка една на друга, си поаѓаме и мислам дека засекогаш ќе бидеме заедно!

Песната многу си ја сакам бидејќи ми е прва и во неа како да се пее за мене. За музиката и за аранжманот сè уште не сум компетентна да зборувам, но ме радува што, покрај мене, им се допаѓа и на многу други консументи на убави ноти. Мислам дека песната убаво ја донесов на штипската сцена. Жирито, колегите пејачи и гласовите преку СМС решија да освојам трето место и награда за најдобар дебитант на фестивалот, што за мене претставува страшно голем успех! Па, јас имам само 15 години, дури и не сум свесна за тоа што ми се случува денот – се смее младата скопјанка.

За иднината се надева дека ќе ѝ биде поврзана со музиката.

На „Пинкови ѕвездички“ стигнав до второто полуфинале. До крај остануваат уште три емисии, ако одам до крај. Се надевам на добар успех, но и ова што го испеав досега, ме прави горда и среќна. До крајот на годината имам договорено, со менаџерот Марјан Катароски, уште три фестивали. Првиот е во август – „Езерски бисери“ во Струга. Потоа во септември во Неапол, Италија и, ако се остварат плановите, во декември во Хаифа, Израел – завршува Антониа. ■



СИЦИЛИЈА, ОСТРОВ НА МОРЕТО, ВИНОТО И НА ПОРТОКАЛИТЕ...

Ако се решите за излет или летување во Сицилија важно е да знаете дека најдобрата храна е токму уличната, затоа не е потребно да трошите многу пари по ресторани

Пишува | Крисџина Николова Кузмановски

Грчка, римска, византиска, арапска со примеси на германска, француска и на шпанска, ваква комбинација од култури има на Сицилија. Поради ова, таа својата различност ја негува и во кујната, за разлика од другите делови на Италија. Позната е и по тоа што италијанскиот специјали-

тет, пицата, овде се прави од поинакво тесто и се нарекува сфинчоне. Секако, неизбежен е и фактот дека во Сицилија говорот и дијалектот се различни.

Ако се решите да летувате на Сицилија важно е да знаете дека најдобрата храна е токму уличната, затоа не е потреб-

но да трошите многу пари по ресторани.

Кога патувате во оваа волшебна место, мора да знаете дека Етна е таа што, навистина, треба да се посети. Единствениот активен вулкан во цела Европа. А ако сте голем обожавател на филмови, Сицилија е токму таа каде што се снимаа сите делови од филмот „Кум“, прочуените сцени се снимани во Таормина и во селата Форца Дагро и Савока. Уште една атрактивна причина да се посетите. Кога сакате да се пошегувате


на сметка на мафијата, важно е да знаете дека не сака секој од локалните жители да зборува на таа тема.

Сакате сончање и релаксација? Сицилија ги крие и најубавите плажи во цела Италија. Ситен песок и кристално чиста морска вода, идеални и за дечиња.

Речиси секој град во Сицилија, на свој начин, зачувува дел од историјата и од културата. Таков е и Палермо, срцето на автентичниот животот на Сицилија. Разиграноста и различноста на култури и авантуристичкиот дух на градот нема да ве остават рамнодушни.

Најпосетуваниот град на Сицилија е Таормина, познат по одличното вино и по единствените два луксузни хотела на целиот остров, овде загарантирано може да поминете незаборавен ноќен живот.

Ако вашето решение за викенд или за петдневен одмор биде токму оваа убавица треба да знаете дека летовите се организираат само преку туристичка агенција. Повратна авионска карта со трансфер до Палермо, токму за продолжениот празничен викенд за двајца ќе ве чини 448 евра. Доколку сакате билет во еден правец тоа би чинело 463 евра со економска класа. Од агенциите советуваат дека секогаш е подобро да се купи авионски билет во два правци, па дури и ако не се искористи. Важно е и да се нагласи дека постои и опција кога веќе сте во еден од убавите градови во Сицилија и имате билет само во



еден правец, да се превезете со добро познатите брзи возови до некој друг италијански град и од таму во договор со агенцијата да имате резервиран авиобилет за назад, можност за да се помине поевтино. Секако, за превозот со воз си плаќате сами. Цените на аранжманите во хотелите се зависно од тоа колку денови останувате и за колку лица. Цена по лице во двокреветна соба за пет дена, четири ноќевања со појадок е 385 евра, за дете 345 евра, попуст за трето лице имате од 25 евра, доплата за еднокреветна соба е 115 евра. Ваков аранжман најчесто се среќава во сите хотелски понуди за Катанија.



Убавицата што со векови плени со егзотика и природна убавина има шест места заштитени од УНЕСКО, доволно за да ги исполните очекувањата на сите тие што сакаат активен одмор. ■



КОМБИНЕЗОНИТЕ СЕ ПОВТОРНО ВО МОДА

КАКО ДА ГО ОДБЕРЕТЕ ВИСТИНСКИОТ КОМБИНЕЗОН?

Познатите модни куќи го реди-зајнираа популарниот крој на комбинезоните кои уште се совршено елегантно парче облека што еднакво ефективно може да се носи и во текот на денот, но и на вечерни излегувања

Комбинезоните, популарно и репрезентативно парче облека во 70-тите години на минатиот век, пак се во мода.



Познатите модни куќи го реди-зајнираа популарниот крој на комбинезоните кои уште се совршено елегантно парче облека што еднакво ефективно може да се носи и во текот на денот, но и на вечерни излегувања. Од боите, доминираат белата и црната во комбинација со ефективен накит и обувки, кои варираат од едноставни римјанки, до неверојатно високи потпетици. Во зависност од определбата, секоја модна куќа понуди свое гледање на популарниот комбинезон – од тексас комбинезон како тој на

„Фенди“, до цветниот и романтичен на „Валентино“. Соња Рикел предлага комбинезонот да се носи со пончо, а Марк Џејкобс советува да се комбинира со кожени чизми.


Од спортски типови до елегантни, комбинезоните се одличен избор за жените што секогаш сакаат да изгледаат во тренд и елегантно. Исто така, одличен е за жените што не сакаат да носат здолништа или фустани. Како да го изберете совршениот комбинезон за вас?

ЖЕНО СО МАЛИ ГРАДИ

Дозволено е длабоко деколте кое нема да изгледа воопшто вулгарно. Прерамки или ракави се добредојдени бидејќи ќе прилегаат одлично.

ВИСОКИ, НО СЛАБИ ЖЕНИ

Тие би сакале да додадат „бујност“ на својата градба, а во тоа ќе им помогне комбинезонот со широки, комотни ногавици - во стил на свонарки. Ако е од лелеав материјал, ќе биде идеално за лето. Полуотворен израз ќе ѝ даде женствен изглед на вашата фигура. Избегнувајте ракави. Потребно е да го нагласите струкот, што ќе даде визуелен облик на песочен часовник.



АТРАКТИВНО

ЖЕНИ СО ГОЛЕМИ ГРАДИ

Ако имате големи гради, најдобро е да одберете комбинезон што нема големо деколте. Зошто? Затоа што вниманието нема да биде само на градите, туку и на целокупниот изглед. Куси ракави и впечатлив ѓердан ќе ви помогнат да го одвлечете вниманието од големите гради, а нагласениот струк ќе го врати балансот на вашето тело. Ако комбинезонот не е струкиран, тогаш послужете се со ремен.




ЖЕНО СО ОБЛИНИ

Во комбинезон, облините може да ги нагласите на вистински начин. Најдобар тип комбинезон е тој со нагласена половина бидејќи на вашето тело ќе му даде облик на песочен часовник и ќе го нагласи најдолгиот дел од вашето тело. Најдобра опција е ве-израз бидејќи визуелно ќе го издолжи вашиот врат, како и шарен дезен на долниот или на горниот дел од комбинезонот, но никако на двата дела, така ќе бидете премногу шарени. Најдобро ќе ви прилега комбинезон со куси ракави.

ЖЕНИ СО НИЗОК РАСТ

Нагласете ги нозете што е можно повеќе. Колку е пократок комбинезонот, толку подобро. Откажете се од комбинезон со долги ногавици кој дополнително ќе ве „скрати“. Може да носите комбинезон со долги ногавици, но само ако носите високи потпетици. Исто така, добро е да одберете комбинезон со полукружен израз кој визуелно ќе го издолжи вашиот врат.



КЕЈТ БЕКИНСЕЈЛ

Име:
Кетрин Ромари Бекинсејл

Родена:
26 јули 1973 година

Професија:
актерка, моделка

Дете:
едно

По некои мали телевизиски улоги, Кејт го направи своето деби во филмот „Многу врева за ништо“ од 1993 година, додека сè уште студирала на Универзитетот „Оксфорд“. Таа потоа се појави во британските костумирани драми како што се „Принцот од Џатланд“ од 1994 година, „Студената удобна фарма“ од 1995 година, „Ема“ од 1996 година и „Златниот пехар“ од 2000 година. Почнала да бара работа во САД, а се проби со главната улога во воената епика „Перл Харбор“ и со романтичната комедија „Среќна случајност“.


Успех постигна со филмот „Авијатичарот“ од 2004 година и со филмот „Клик“ од 2006 година. Бекинсејл доби репутација на акциска ѕвезда со појавување како вампирка во филмот „Подземен свет“ од 2008 година, во филмот „Ван Хелсинг: Подземен свет: Еволуција“ од 2006 година и во

„Вајтаут“ од 2009 година. Исто така, таа продолжи да работи на помали драмски проекти, а за „Ништо друго освен вистината“ доби номинација за награда од критичарите во 2008 година. Во 2012 година се појави во четвртото продолжение на вампирската франшиза „Подземен свет: Будење“, во криминалниот трилер „Контрабанда“ и во научно-фантастичниот римејк „Целосен отповик“.

Таа е единствено дете на актерите Ричард Бекинсејл и Џуди Ло и израсна во Лондон. Имаше осумгодишна врска со велшкиот актер Мајкл Шин, од 1995 година до 2003 година. Имаат една ќерка. Се омажи за американскиот филмски режисер Лен Вајсмен и живее во Лос Анџелес, Калифорнија. Спанијата како што се „Есквајар“ и магазинот „Луѓе“ постојано ја вклучуваат во своето годишно рангирање на најсексапилни и на најубави жени во светот. ■



Поголеми | К.Н.К.



LED BAY LIGHT - LOTUS
Full Range Industrial Lighting Solutions
Power: 40W - 230W



info@lps.mk | www.lps.mk
+389 2 313 11 13

impuls **SHEENLY**
www.i-impuls.com.mk www.sheenly.com

Quehenberger | Drexelmaier | Alkaloid
Granit | KAM | Tinex | Blizoo



КАКО ДА ГО ЗАШТИТИТЕ ДОМОТ КОГА ЗАМИНУВАТЕ НА ЛЕТУВАЊЕ?

Летниот одмор е време кога повеќето од нас заминуваат некаде. Без разлика дали станува збор за два-три дена или за повеќе, од исклучителна важност е да го заштитите вашиот дом од кражба. Еве неколку корисни совети како да постапите.

Не разгласувајте дека заминувате некаде. Воздржете се од објави и од пријавување на социјалните мрежи. Иако возбудата дека сте заминале на летување е голема и сакате да ја споделите со пријателите, не е потребно сите да знаат дека дома нема никој. Таа информација може само да им оди во прилог на тие што работат надвор од законот.

Нека изгледа како да има некој дома
Завесите нека бидат полузатворени, оставете светилка да гори, ангажирајте пријател/сосед на кого му верувате да ја собира поштата (доколку има)... со еден збор создадете илузија дека има некој дома. Не мора сè да биде средено и затворено.

Не оставајте клучеви на скришни места. Клучот од домот оставете го кај пријател или сосед од доверба. Не помислувајте да наоѓате скришни места каде што би можел да стои додека не сте дома.

Проверете ги сите врати и прозорци... неколку пати

Звучи како клише, но, сепак, морате неколку пати да се осигурате дека вратите и прозорците се добро затворени, односно заклучени. Доколку некои од нив се проблематични, стари и разлабавени, потрудете се пред да заминете да ги поправите или зацврстите.

Внимателно со парите и со вредните предмети

Најдете соодветно место каде што може да ги оставите парите, накитот и останатите вредни предмети. Може да ги пренесете и на друга локација доколку немате доволно безбедно место во вашиот дом. Опцијата аларм е секогаш добредојдена. Доколку можете, поставете аларми во домот. Истражете ги опциите и видовите аларми и одберете го најсоодветниот безбедносен систем.

Останете во добри односи со соседите
Не навлегувајте во кавги и недоразбирања со соседите особено пред да заминете на одмор. Соседот може навистина да ви биде од полза во деновите кога сте отсутни. Затоа, доколку сте имале некаков проблем, потрудете се да го надминете пред да отпуштате некаде. ■

СЛАДОК ЖИВОТ СО МОРСКО ПРАСЕ

Морското прасе е домашно милениче и е глодар. Иако се нарекува морско, нема никаква врска со море, ниту, пак, со неговите пливачки способности. Името кажува дека било донесено преку мориња

Ова животинче е најдобро да се чува во кафез и тоа поголем. Морските прасиња бараат простор за да може да трчаат за да останат во форма. За подлога се става-

ат струганици, и тоа покрупни затоа што поситните парчиња можат да ги иритираат нивните дишни патишта. Никако не смее да се изнесува на сонце и на провев.



ИСХРАНА НА МОРСКОТО ПРАСЕ

Морското прасе е вегетаријанец и се храни со јаболко поради витаминот Ц, со морков од кој ги остри забите, малку спанаќ - не треба да се претерува со него, цреша, јагоди, краставици, целер, круша, може сув леб, пиперка, тиквичка, домати, боранија.



Треба да се внимава со овошјето затоа што премногу слатко може да им наштети, особено да се внимава со бананите. Тие се големи љубители на банани, но поголеми дози можат да им направат проблеми при варењето на храната.

Не е препорачливо да им се даваат слатки и бонбони што се наменети за прасиња затоа што се штетни за нив. ■



НАЈНЕОБИЧНИТЕ ЦВЕЌИЊА ВО СВЕТОТ

Цвеќињата со нивните бои и уникатни форми се вистинско чудо на природата. Било да се работи за роза или за орхидеја, цвеќињата понекогаш изгледаат магично. Ова се некои од најнеобичните цвеќиња во светот:




СРЦЕТО КОЕ КРВАВИ

Овој цвет потекнува од фамилијата на афиони, а личи на срце со капка под него. Може да се пронајде во Сибир, северна Кина, Кореја и во Јапонија.


БАЛЕРИНА

Навистина убава орхидеја која расте во Австралија.



ГУЛАБ

Оваа орхидеја расте во Јужна Америка, Панама, Тринидад и во Коста Рика. Внатрешната структура на цветот личи на гулаб.




ГОЛ ЧОВЕК

Се нарекува и италијанска орхидеја, благодарение на регионот во кој расте.

ЗМЕЈСКИ ЦВЕТ

Може да се најде во карпестите предели на Европа, Америка и на Северна Африка. Листовите личат на лице на змеј, а кога ќе овене, останува семе кое личи на череп. Античките култури верувале дека овој цвет имал натприродни моќи. ■



„ФЕЈСБУК САРАУНД 360“

КАМЕРА ШТО СНИМА ЦЕЛОСНА ПАНОРАМА



Со цел да го зголеми бројот на видеа направени во радиус од 360 степени, „Фејсбук“ почнал да развива камера што ќе може да снима такви видеа.

Камерата е отворен проект со што ги охрабрува производителите да дизајнираат свои камери по овој пример.

„Фејсбук сараунд 360“ може да снима видеа со 8K резолуција и може да се гледаат со очилата „геар VR“ и „окулус VR“, преку мобилната апликација на „Фејсбук“.



Обликот на камерата изгледа како летачка чинија, која има 17 вградени камери, кои контролираат специјален веб-софтвер, кој овозможува снимање во 360 степени и автоматско враќање

„НИСАН“ ГО ПРЕТСТАВИ НОВИОТ „ГТ-Р НИСМО“

ЈАПОНЦИТЕ ГО ИМААТ РЕЦЕПТОТ ЗА УСПЕХ



Јапонскиот производител на автомобили „Нисан“ за првпат пред очите на јавноста на патеката Нирбургринг во Германија го претстави новиот и обновен „ГТ-Р нисмо“. Оваа патека е една од најдолгите и најтешки за возење и за тестирање нови автомобили, па затоа „Нисан“ се реши последните тестирања да ги изврши токму таму за да добие врвни перформанси на новиот ГТ-Р

Подготви | **Бојан Момировски**

Новиот спортски модел сега има речиси ист преден дел како и серискиот автомобил, но во него е вграден нов браник. За да се одржи ниска температура на моторот, предната маска во облик на буквата „V“ овозможува поголем проток на воздух без да ја наруши аеродинамичната ефикасност. Капакот на моторот е изработен од карбонски влакна со што се овозможува дополнителна цврстина и не се дозволува негово деформирање при голема брзина и со тоа повторно се задржуваат аеродинамичните својства. Крилцата што се вградени во долниот дел од браникот овозможуваат до-

полнителен потисок на автомобилот за подобра приспособливост на подлогата на патот.

Новиот „ГТ-Р нисмо“ доби и освежена внатрешност од серискиот модел, која е луксузна како никогаш досега. Инструменталната табла, воланот, ме-



нувачот и централната конзола се со нов дизајн, обложени кожа алкантара и со тоа се добива извонреден дизајн. Бројот на прекинувачи за командите на овој спортски автомобил значително се намалени од 27 на 11 благодарение на новиот мултимедијален систем преку кој може да се управуваат навигацијата, клима-уредот, аудиосистемот и другите системи. Тоа се прави преку осуминчниот екран во боја чувствителен на допир, со поголеми икони за полесна употреба. Овој систем може да се користи и преку гласовни команди за да се поедностави возењето при голема брзина, кога е потребна поголема концентрација на возачот.

Карактеристиките на „ГТ-Р нисмо“ се дополнително подобрени благодарение на поцврстата конструкција на целиот автомобил. Тоа значи дека при голема брзина овозможена од 3,8-литарскиот шестцилиндрски мотор со две турбини, кој развива неверојатни 600 коњски сили, автомобилот нема да добие извитување и лоша управливост. Дополнително со новиот систем, кој е вграден во овој модел и кој ги собира

сите информации, се подобрени сите карактеристики за дури два процента, што е најголема разлика што успеале инженерите на „Нисан“ да ја добијат од серискиот автомобил.

Целото знаење и собирање информации од трките низ светот од постојните модели е вградено во „нисмо“. Вшмукувачкиот систем за воздухот потребен за подобро согорување на горивото е преземен од класата GT3, а целата сила добиена од моторот се дистрибуира до тркалата преку шестостепен менувач со две ква-



чила. На секој мотор стои алуминиумска плочка со името на инженерот на „Нисан“, кој го конструирал бидејќи секој агрегат е рачно произведен.

Благодарение на новите карактеристики, во новиот „нисан ГТ-Р нисмо“ еднакво може да се ужива и на ридска патека и на кружна. ■



ДАВИД БАБУНСКИ

ЌЕ ДАДАМ СЕ ОД СЕБЕ И МАКЕДОНИЈА ДА СТИГНЕ ДО ЗАВРШНИЦАТА НА ЕДНО ГОЛЕМО НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Разговараше | **Бојан Момировски**
Фото | **Александар Ивановски**

Капитенот на македонската фудбалска репрезентација за играчи до 21 година, Давид Бабунски, е вистински лидер на својата генерација. Младата селекција има историска шанса за првпат да се пласира на едно големо натпреварување откако игра одлично во квалификациите за Европското првенство во 2017 година под водство на селекторот Боби Милевски. Тој е и повремен репрезентативец и член на сениорскиот состав, а се очекува да биде и еден од носителите на играта во квалификациите за Светското првенство, кои почнуваат во септември.

Ја искористивме можноста да поразговараме со Бабунски во периодот кога тој ги заврши репрезентативните настапи и отиде на заслужен одмор пред почетокот на подготовките со Црвена звезда со која посакува да се пласира во групната фаза од Лигата на шампионите.

« По цели 10 години поминати во сите категории на Барселона, го направи првиот професионален договор во твојата кариера и потпиша со поранешниот европски шампион Црвена звезда. Веднаш, по само шест месеци, се закити со титулата во Србија. Како ја гледаш својата иднина со Звезда и може ли да се

очекува со твојот нов клуб веднаш да бидеш учесник во групната фаза од Лигата на шампионите?

БАБУНСКИ: Периодот поминат во Барселона е огромно искуство за мене. Покрај тоа што настапував за Б-тимот на Барселона многу често тренирав и со првите ѕвезди, како што се Меси, Нејмар, Суарез, Иниеста, Пике. Одлична школа, која сакам да ја искористам за да можам да прераснам во голем фудбалер. Сепак сега настапувам за Црвена звезда и мислам само на игрите на мојот нов клуб. Веќе шест месеци сум во Белград и можам да кажам дека целосно се пронајдов во сениорска екипа. Одлично се вклопив во средината и фудбалерите со кои настапувам сега одлично ме примија. Иако сум странец, се чувствува единство во тимот и сите функционираме заедно и надвор од клупските обврски, а за тоа многу сум му благодарен и на тренерот Миодраг Божовиќ. Затоа сакам одисејата што ја имав десет години во Барселона да ја оставам зад себе бидејќи сега веќе сум професионалец. Тоа што го научив во Барселона не може да се спореди, но во новата средина се работи на поинаков начин, нов стил, нови соиграчи, но мислам

дека можам да успеам со Звезда и сите заедно да се обидеме да го вратиме клубот таму каде што припаѓа, во самиот европски врв.

« Покрај титулата во српскиот шампионат, бележиш и одлични настапи за репрезентацијата на Македонија за играчи до 21 година, со која во квалификациите за Европското првенство 2017 година со соиграчите се наоѓате на чекор до историски успех. Колку се реални шансите на оваа генерација за пласман на едно големо натпреварување?

БАБУНСКИ: Оваа генерација на репрезентативци, можеби, е најдобрата досега што ја имала нашата држава за играчи до 21 година. Играме во одлична форма во текот квалификациите и се наоѓаме пред историски успех. Атмосферата што се создаде во репрезентацијата на чело со селекторот Боби Милевски е фантастична. Искрено, и мене на почетокот не ми се веруваше дека може да функционираме така. Подредени сме на колективот и заедничкиот успех. Начинот на размислување и пристапот кон дресот со репрезентативниот грб е сменет кај сите фудбалери. Имаме голем подем

во играта и секој си ја знае својата улога во тимот и е задоволен од с работеното. Без разлика што и да се случи до крајот на квалификациите, како капитен на овој состав ветувам дека ќе се бориме до крај и ќе се обидеме да ја изградуваме целата фудбалска и спортска јавност во нашата држава.

« До крајот на квалификациите остануваат уште три натпревари. Колку психолошкиот момент е значаен во вакви моменти, ако се знае дека сте многу блиску до предвидената цел?

БАБУНСКИ: Во текот на квалификациите одигравме неколку тешки натпревари. Пред сè мислам на тие со Исланд и со Франција, кои ни се главни конкуренти за првите две места во групата. Докажавме дека можеме да се носиме со репрезентации што се со поголемо фудбалско реноме од нашето и дека сме рамо до рамо со самиот европски крем. Знаете како, сите ние сме веќе професионалци на некој начин, иако некои од репрезентативците немаат ни 20 години. Најважно е што сите настапуваме во клубови што ни даваат можност да настапуваме и да имаме минутажа во текот на сезоната. Физичката подготовка воопшто не доаѓа во знак прашање, психолошкиот момент сами го градиме. До крајот на квалификациите ни остануваат уште три меча.

Свесни сме и знаеме дека со евентуални три триумфи ќе бидеме многу блиску до баражот за Европското првенство, ако не и први во групата за директно да се пласираме на завршницата. Пред секој собир, пред секои подготовки и натпревар сите знаеме дека може да победиме на секој натпревар. Тоа не се случило одамна во некој национален состав. Таков е пристапот кај моите колеги и оттука добрите резултати. Можеше лесно да се случи да стигнеме и до уште некоја победа, но сме презадоволни од досегашните успеси. Можам да ветам пред целата јавност, во мое име како капитен и во името на сите репрезентативци, дека ќе се бориме до крај и до последната минута од квалификациите, ќе се обидеме да стигнеме до огромниот историски успех, а тоа е пласман на една завршница на големо натпреварување, за првпат во историјата на македонскиот фудбал.

« Паралелно со настапите за репрезентацијата до 21 година, доби повик и од селекторот Ангеловски за пријателските натпревари за сениорската репрезентација. Од следната есен веќе се очекува да настапуваш и за сениорската репрезентација во квалификациите за Светското првенство. Што може да се очекува во следниот циклус?

БАБУНСКИ: Искрено ми е драго што двајцата селектори во меѓусебна комуникација сериозно сметаат на мене во иднина. По натпреварот во Украина, кога остваривме значајна победа, за само два дена одиграв натпревар и за сениорите во Австрија на пријателскиот натпревар против Азербејџан. Многу е напорно особено по крајот на една тешка сезона на клупски план, да одиграш и неколку натпревари за репрезентацијата. Сепак никако не може да се одбие повикот од селекторот за А-репрезентацијата иако само два дена претходно играв за квалификациски натпревар во Украина. Голема чест за секој спортист е повик за настап на националниот дрес. Според разговорите што ги водевме со двајцата селектори, јас прво ќе го доиграам циклусот квалификации за репрезентацијата до 21 година, а потоа ќе се приклучам и на сениорскиот состав во обидот да стигнеме до висок пласман во следните квалификации за Светското првенство, кои почнуваат во септември. Групата е многу тешка, но со приклучувањето на дел од младите репрезентативци и со искуството што во себе го носат Горан Пандев, Агим Ибраими, Ванче Шиков, Иван Тричковски и пристапот што го имаат раководните лица во федерацијата, реално е да се очекува Македонија да биде вистинско изненадување и да се добие едно освежување во составот, кој во следните неколку години може да се надева и на борба со конкурентите на самиот врв на табелата. Сепак, има време за такво нешто бидејќи ние допрва треба да се воигруваме заедно и да покажеме дека нашата држава има квалитет и не го заслужува местото што сега ѝ припаѓа на ранг-листата на ФИФА. Во федерацијата веќе имамат сосема поинаков пристап, имаат идеја, имаат визија, имаат добро дефинирана филозофија, начин на работење, одлична организација и пристап, што е најважно за еден добар почеток бидејќи без сите тие базични подготовки не може да функционира еден клуб, еден тим и една репрезентација. ■

ВРЕМЕПЛОВ

■ 19 јуни 1913 година

Почнало Тиквешкото востание, прв организиран масовен народен вооружен отпор против српската власт, која ја окупирала Вардарска Македонија по повлекувањето на турските сили по Првата балканска војна. Востанието почнало на 19 јуни 1913 година, во Тиквешко и траело седум дена. Тиквешкото население, спонтано и самостојно го организирало, а било раководеено од локалните дејци, револуционери и војводи на Организацијата, а потпомогнато од четите на ВМРО.

■ 20 јуни 1922 година

Во Галичник е роден Александар Сариевски, македонски народен пејач и композитор. Тој е еден од основачите на ансамблот „Танец“, а е композитор и текстописец на песната „Зајди, зајди јасно сонце“. Почина во Скопје, на 19 декември 2002 година.

■ 22 јуни 168 г. пр. н.е.

Почнала Четврта македонско-римска војна. Во битката кај Пидна, Римската Република ја поразила војската на македонскиот крал Персеј од антигонидската династија.

■ 22 јуни 1889 година

Под водство на канцеларот Ото фон Бизмарк Германија прва во светот вовела пензиски систем за работниците, земјоделците, занаетчиите и за слугите постари од 70 години.

■ 22 јуни 1941 година

Втора светска војна: Почеток на операцијата „Барбароса“ — Германија го нападна СССР.

■ 23 јуни 1915 година

Во Прилеп е роден Кузман Јосифовски - Питу, македонски правник, комунист, еден од главните организатори на антифашистичкото движење (1938-1941) и на НОБ во Македонија (1941-1944). Поради својата неуморна народно-ослободителна дејност многу луѓе го нарекуваат Гоце Делчев на НОБ (Вториот Гоце Делчев).

АВТОР: НИКОЛА ПЕТ- КОВСКИ	НАШ ОУД- БАЛСКИ РЕПРЕЗЕН- ТАТИВЕЦ	ЛОЗНАТА ФАБРИКА ОД ОХРИД	МЕСТО БЛИЗУ БЕРОВО	ПИСАТЕ- ЛОТ ДЕ БАЛЗАК	ОСА- МЕНОСТ	УНИВЕР- ЗИТЕТСКИ ГРАД ВО АНГЛИЈА	СЕРИСКИ ФИЛМОВИ ЦРКОВНА ЧАША ЗА ПРИЧЕСНА	С	КАУЧ, ОТОМАН (МН.)
ПРЕВОЗ- НО СРЕД- СТВО									
УРЕДИ ЗА ЕМАНА- ЦИЈА, ИС- ПАРУВАЧИ									
ФУДБАЛ- СКИ ТИМ ОД КОШИЦЕ									
ИМАГИ- НАРЕН БРОЈ		ПРИКРИЕН ПОТСМЕВ ЗАЕМО- ДАВАЧИ							
ЧАРЛС КИНГСЛИ			ЕЛИЗАБЕТ ТЕЈЛОР СЛЕДБЕ- НИК НА АРИЈ			ПРЕД- ВРЕМЕН КЛИСУРА, ТЕСНЕЦ			
ЕПОХА				ИВАН КАРАДАК ШТАБЕНА ОВЧА КОЖА			ЛИТИУМ ГРАД ВО ВОЈВО- ДИНА		
ЗАКОН ЗАСНО- ВАН ОД КОРАНОТ (МН.)									УКАЗ НА СУЛТАН
МАВАЊЕ, ТЕПАЊЕ							ИТАЛИЈА СПУШ- ТАЊЕ АВИОН НА ПИСТА		
АРТИСТОТ КОМИЧАР АЛЕКСИК					АРТИСТОТ ШАРИФ АУГУСТ ЦЕСАРЕЦ				
ПРЕ- СТИЖКА, УНЕЧКА				ЖЕН. ИМЕ ПОЛИТИЧ. ПАРТИЈА ВО СТАРА РУСИЈА					
ГОЛЕМ ДЛАБОК КУЛНСКИ САД						РЕДИЦА ПОРЕДОК ЛИВЧЕ ЗА ЛОТО (МН.)			
ВИД ЦВЕКЕ (ДЕЛ ОД ОКОТО)					ЦРТИЧКА ГОРНА ГРАНИЦА				
ВИД ХЕ- МИСКИ СОЕДИ- НЕНИЈА									РЕДЕН БРОЈ
КИС- ЛОРОД		ВЕШТА ИЗМАМА ПОЕН ВО СПОРТОТ				ЗАГАР "ЛАТИН- СКИ"			
АНТИМОН (СТИБИУМ)			СОБИРАЧ НА ИМЕЛА СЕЛЕН						
ВИД ЛОЖНА ПТИЦА				БРЗАЊЕ, ВЈАСАЊЕ АЗОТ					
ЦЕЛОСНА ЕДНАК- ВОСТ									

РЕШЕНИЕ: ВЕЛОСИПЕД, ЕМАНАТОРИ, ПОКОМОТИВ, И, ПРОНИЈА, ЧК, ЕТ, РАУ, ЕРА, ИК, ЛИС, ШЕРИЛАТИ, УДРАЊЕ, И, ИЛИ, ОМАР, УТА, АНЕТА, ЛОНЕЦ, РЕД, ИРИС, ТИРЕ, КИСЕЛИНИ, О, ТРИК, РТ, СВ, ИМЕЛАР, КОС, ИТАЛИЈА, ИДЕНТИТЕТ

ПРДЕЖ И МРСУЛ

Здраво телефанатици. Прдеж и мрсул се литературни македонски зборови. Верувале или не, и зборот пичка е. Не ми верувате? Јас имам две лекторки, кои сигурно не би ме оставиле да го напишам зборот пичка десет пати, ако тоа не е така.

За доказ: пичка, пичка, пичка, пичка, пичка, пичка, пичка, пичка, пичка, пичка! Македонскиот јазик ни е супер, со сите негови стари зборови, турцизми и неоцизми. Мене лично, рубриката „Ризница“ ми е омиленото коше во еден наш весник.

Се враќам на темата. Токму затоа што прдеж и мрсул си се наши зборови, нема причина зошто да не се најдат во квиз, посебно во полуфинале, кога прашањата треба да бидат малку позбунувачки и потешки. Нема причина зошто тоа некому би му пречело (но, каков Македонец ќе си ако нешто не ти пречи, па ти знаеш сè!)

Ако веќе треба нешто да ви пречи тоа е кога Ирена Спиловска ќе рече Армагедон место Армагедон, Анри место Анри, Чајковски место Чајковски итн.

Требаше да си ги запишам сите, но тоа е тоа. Кој сака да сфати ќе сфати. Кој не, нека продолжи да се срами од зборот прдеж.

Малиот брат

facebook

Се хранам здраво ама после тоа обавезно јадам.

Ми се допаѓа • Коментирај • Сподели •

Многу мразам кога сметката ми е 520 денари и бркам по џебовите и никаде не можам да најдам уште 500 денари.

Ми се допаѓа • Коментирај • Сподели •

Брак? Тоа е модерно име за посвојување на пораснато машко дете а мајка му не може да се грижи повеќе за него.

Жена е кога и фали се.

Ми се допаѓа • Коментирај • Сподели • 2 •

Месецов сум ко ураниум. Осиромашен.

Ми се допаѓа • Коментирај • Сподели •

На 9 луѓе им се допаѓа ова.

Напиши коментар ...

Психијатарот му вели на пациентот:

- Значи твојот проблем е тоа што премногу бес има во тебе. Напиши писмо до тој што те нервира, искажи се и после запали го.
- Добро. А со писмото што да правам?

...

Ја прашува Зоки Поки мајка си:

- Мамо, летаат ли ангелите?
- Да сине летаат.
- Вчера тато и рече на дадилката „ангелче“, кога ќе можам да видам како лета?
- Утре, душо.

...

Трпана му вели на Трпе:

- Ноќеска пак зборувавше во сон.
- Па нормално кога дење не можам да дојдам на ред!



МУС ОД ЛИМЕТА



СОСТОЈКИ:

- 6 лажици путер на собна температура
- 1+1/3 шолји шеќер
- 2 големи јајца
- 2 жолчки
- сок од 1/2 лимон
- 2 лажици сок од лимета
- рендана кора од лимета + 1 лажица за декорација
- 1+1/2 шолја павлака

ПОДГОТОВКА:

- Вклучете ја ринглата на средна температура. Во садот за сос ставете ги путерот, шеќерот, јајцата, жолчките, сокот од лимета и сокот од лимон. Мешајте постојано четири-пет минути додека не ја добиете посакуваната густина. Внимавајте да не зоврие. Доколку зоврие рецептот не е успешен. Почнете од почеток со нови состојки.
- Тргнете го кремот од рингла и додајте една лажица кора од лимон. Кремот ставете го во сад за крем и прекријте го со фолија за да не фати кора. Оставете го да се лади во фрижидер еден час.
- Во сад за матење изматете ја павлаката со шеќерот. Кремот изматете го повторно и полака соединете го со белиот крем употребувајќи шпатула. Смесата сипете ја во шест чаши, прекријте ги со најлонска фолија и ставете ги во фрижидер да се оладат.
- Декорирајте со свежо рендана кора од лимета или од лимон.
- Сервирајте!

СОВЕТ: За кремот да не фати кора, фолијата залепете ја по површината на кремот.

ГастроГард

ИЗГАСНЕТЕ ГО ПОЖАРОТ ВО ВАШИОТ СТОМАК!



- НЕУТРАЛИЗАЦИЈА НА ЖЕЛУДОЧНА КИСЕЛИНА
- БРЗО ДЕЈСТВО
- БЕЗБЕДЕН ЗА ТРУДНИЦИ
- ПРИЈАТЕН ВКУС НА МЕНТОЛ
- БЕЗ ШЕЌЕР



БРЗО



БЕЗБЕДНО



АЛКАЛОИД
СКОПЈЕ
Здравјево пред сè
www.alkaloid.com.mk

Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со Вашиот лекар или со фармацевт.



ВИСТИНСКИ ПОТЕГ
ЗА ЛУБИТЕЛИТЕ НА #ВИСТИНСКОТЕМНО